

Службен весник

на Република Македонија

Број 103

10 јули 2014, четврток

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2939. Одлука за максималниот износ на ново задолжување преку издавање државни хартии од вредност на меѓународниот пазар на капитал - еврообврзница на Република Македонија	4	2945. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини.....	6
2940. Одлука за распределба на средства остварени по основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива како наменски дотации на општините за 2014 година.....	4	2946. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина-собирен кварц на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги БОРОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово на локалитетот „Ветунца-Ранковце“, општина Ранковце	7
2941. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса.....	5	2947. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина-минерална вода на Друштвото за производство, трговија и услуги АКВА КОКИНО ДООЕЛ с.Драгоманце Старо Нагоричане на локалитетот „Гладница“ с.Драгоманце општина Старо Нагоричане	8
2942. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на Трговското друштво за градежништво, трговија, сообраќај и услуги „ЗАГРАЧАНИ КОМЕРЦ“ увоз- извоз Заграчани ДООЕЛ Струга на локалитетот „Бабуш“ с. Заграчани, општина Струга.....	5	2948. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесии за експлоатација на минерални сировини по Јавен повик за доделување на концесии за експлоатација на минерални сировини	8
2943. Одлука за изменување на Одлуката за престанок на користење и за давање на користење на недвижни ствари	6		
2944. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Државниот просветен инспекторат	6		

	Стр.		Стр.
2949. Одлука за давање на согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое Република Македонија е сосопственик на повеќе од 70% од вкупната површина на градежната парцела на другите сосопственици на катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела.....	9	2958. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државниот пазарен инспекторат ..	13
2950. Одлука за давање на согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое Република Македонија е сосопственик на повеќе од 70% од вкупната површина на градежната парцела на другите сосопственици на катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела.....	9	2959. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје.....	30
2951. Одлука за давање на согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое Република Македонија е сосопственик на повеќе од 70% од вкупната површина на градежната парцела на другите сосопственици на катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела.....	10	2960. Одлука за престанок на важење на Одлуката за продажба на деловен простор со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.....	30
2952. Одлука за давање на согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое Република Македонија е сосопственик на повеќе од 70% од вкупната површина на градежната парцела на другите сосопственици на катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела	10	2961. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафтени деривати на Македонски железници Транспорт АД-Скопје	30
2953. Одлука за давање на согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое Република Македонија е сосопственик на повеќе од 70% од вкупната површина на градежната парцела на другите сосопственици на катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела.....	10	2962. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Министерството за внатрешни работи.....	31
2954. Одлука за давање на согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое Република Македонија е сосопственик на повеќе од 70% од вкупната површина на градежната парцела на другите сосопственици на катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела.....	10	2963. Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈП за железничка инфраструктура „Македонски железници“ – Скопје за период 1.1.2013 – 31.12.2013 година.....	31
2955. Одлука за давање на согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое Република Македонија е сосопственик на повеќе од 70% од вкупната површина на градежната парцела на другите сосопственици на катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела.....	11	2964. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП за железничка инфраструктура „Македонски железници“ – Скопје за 2013 година.....	31
2956. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заднички работи на Владата на Република Македонија	12	2965. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување на Програмата за работа и Финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија за 2014 година.....	31
2957. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работа на Советот за унапредување и надзор на ревизијата за 2013 година.....	13	2966. Одлука за изменување на Одлуката за висината и начинот на наплата на надоместокот за употреба на пат (патарина).....	32
		2967. Одлука за изменување на Одлуката за висината и начинот на плаќање на надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила (патна такса).....	34
		2968. Решение за именување на Национален ИПА координатор во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија	37
		2969. Решение за именување на заменик на Национален ИПА координатор во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија.....	37
		2970. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци.....	37

	Стр.		Стр.
2971. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија	37	2988. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	54
2972. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија	41	2989. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	54
2973. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	45	2990. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	55
2974. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	45	2991. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	55
2975. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	46	2992. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	56
2976. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	46	2993. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	56
2977. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	47	2994. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	57
2978. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	47	2995. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	57
2979. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	48	2996. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	58
2980. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	48	2997. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	58
2981. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	49	2998. Одлука за определување на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана на деца и младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој и инвалидите на трудот...	59
2982. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	50	2999. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за висината на патните трошоци во врска со остварувањето и користењето на правата од пензиското и инвалидското осигурување.....	59
2983. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	50	3000. Одлука за висината на трошоците за вештачење на работната способност во постапката на остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување.....	59
2984. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	51	3001. Објава за движење на индексот на трошоците на животот во Република Македонија.....	60
2985. Правила за изменување и дополнување на Правилата за снабдување со електрична енергија	51	3002. Објава за движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец јуни 2014 година.....	60
2986. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	53	Огласен дел.....	1-52
2987. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	53		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**2939.**

Врз основа на член 18 став 3 и став 4 од Законот за Јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/2005, 88/2008 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НОВО ЗАДОЛЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ПАЗАР НА КАПИТАЛ - ЕВРООБВРЗНИЦА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Со оваа одлука се утврдува максималниот износ на ново задолжување преку издавање државни хартии од вредност на меѓународниот пазар на капитал-еврообврзница на Република Македонија, кои Министерството за финансии ќе ги емитира во третиот квартал на 2014 година.

2. Министерството за финансии ќе издаде глобални сертификати за обврзница на вкупниот износ на емисијата, врз основа на кои, во согласност со барањата на издавачот, еврообврзниците може да се издаваат во помали износи, и сите такви помали износи ќе бидат претставени со глобалните сертификати за обврзница (во понатамошниот текст „еврообврзница“).

3. Еврообврзницата се издава за буџетска поддршка во 2014 и 2015 година и за рефинансирање на обврските кои достасуваат по основ на отплата на државниот долг на Република Македонија.

4. Рокот на доспевање на еврообврзницата ќе биде до 10 години, во зависност од пазарните услови, интересите и побарувањата на инвеститорите. Номиналната вредност на еврообврзницата достасува на денот на доспевање означен во актот за издавање на еврообврзницата.

5. Вкупната номинална вредност на еврообврзницата изнесува до 500.000.000,00 евра.

6. Министерството за финансии ќе ја плаќа каматата на еврообврзниците еднаш годишно.

7. Министерството за финансии ќе ја плаќа номиналната вредност и каматата на еврообврзницата во евра, без притоа да пресметува и наплатува какви било даноци, провизии или надоместоци од сопствениците на еврообврзниците.

8. Минималниот износ на номиналната вредност на една еврообврзница изнесува 100.000 евра, или кој било повисок износ кој е делив со 1.000 евра.

9. Регистарот на сопственици на еврообврзницата ќе се води во согласност со Договорот за фискален и платежен агент, агент за трансфер и регистрација кој ќе биде склучен меѓу Министерството за финансии и HSBC Bank plc, London.

10. Министерството за финансии ќе го врши плаќањето на номиналниот износ и каматата на еврообврзницата преку својот фискален и платежен агент, HSBC Bank plc, London. Распределбата на номиналниот износ и каматата по основ на еврообврзницата ќе се врши преку системите за порамнување: Euroclear Bank SA/NV и/или Clearstream, Luxembourg.

11. Еврообврзниците ќе бидат котираани и со нив ќе се тргува на Ирска берза за хартии од вредност (Irish Stock Exchange).

12. Министерството за финансии може, во име на Република Македонија, да ги откупи еврообврзниците на отворениот пазар или на друг начин по која било це-

на. Секоја еврообврзница која е така откупена може да биде поништена, чувана или повторно продадена. Секоја еврообврзница која ќе биде така поништена не може повторно да се издаде.

13. Во случај на неисполнување на финансиските обврски кои произлегуваат од еврообврзниците, еврообврзниците може предвремено да достасаат и да бидат платливи.

14. Емисијата на еврообврзницата и понатамошните постапки поврзани со исполнувањето на обврските од страна на Република Македонија ќе се спроведуваат врз основа на договорите регулирани според англиското право, кои Министерството за финансии ќе ги склучи со инвестициската банка, фискалниот и платежен агент, агентот за трансфер и регистрација и другите страни наведени таму, вклучувајќи ги, без ограничување, Договорот за запишување (Subscription Agreement), Договорот за фискален и платежен агент, агент за трансфер и регистрација (Fiscal and Paying Agency Agreement) и сертификатите за глобална обврзница и други такви договори и инструменти кои се сметаат за неопходни или соодветни за издавањето на еврообврзницата и за нејзиното котирање на Ирска берза за хартии од вредност.

15. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 52/1
9 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2940.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), а во врска со член 2 од Уредбата за методологија за распределба на средствата остварени како приход од надоместокот за производство на енергија од фосилни горива („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2008 и 22/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВ НА НАДОМЕСТОК ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА ОД ФОСИЛНИ ГОРИВА КАКО НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ НА ОПШТИНИТЕ ЗА 2014 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се распределуваат средства остварени по основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива како наменски дотации на општините, во износ од 30.589.590 денари.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука се распределуваат согласно критериумите утврдени во членовите 4, 5, 6 и 7 од Уредбата за методологија за распределба на средствата остварени како приход од надоместокот за производство на енергија од фосилни горива („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2008 и 22/2011) на следните општини:

Општина	Износ во денари
Новаци	7.704.791 денари
Битола	17.121.758 денари
Могила	3.709.714 денари
Кичево	1.614.753 денари
Гази Баба	114.029 денари
Аеродром	35.086 денари
Центар	57.015 денари
Кисела Вода	17.543 денари
Чаир	214.901 денари

Член 3

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија за 2014 година, како одобрен план во Раздел 12101 - Министерство за животна средина и просторно планирање, програма 2-Заштита за животна средина, Потпрограма 21 - Инвестиции во животна средина, категорија 48 - Капитални расходи, ставка 488 - Капитални дотации до ЕЛС.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-847/1
7 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2941.

Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/2013 и 13/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса обврзниците кои не се покриени со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси на Македонската радио-телевизија и тоа:

- с. Тополница, општина Радовиш, со вкупно 162 (сто шеесет и две) семејни домаќинства.

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење до обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал на обврзниците од точка 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1986/1
7 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2942.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13 и 44/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА, СООБРАЌАЈ И УСЛУГИ “ЗАГРАЧАНИ КОМЕРЦ“ УВОЗ-ИЗВОЗ ЗАГРАЧАНИ ДООЕЛ СТРУГА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “БАБУШ“ С. ЗАГРАЧАНИ, ОПШТИНА СТРУГА

1. На Трговското друштво за градежништво, трговија, сообраќај и услуги “ЗАГРАЧАНИ КОМЕРЦ“ увоз - извоз Заграчани ДООЕЛ Струга се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот “Бабуш“ с.Заграчани, општина Струга, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7468850	4561890
T-2	7468780	4562250
T-3	7468840	4562250
T-4	7469070	4562100
T-5	7469250	4561950
T-6	7469250	4561900

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.096850 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2269/1
7 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2943.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ****Член 1**

Во Одлуката за престанок на користење и за давање на користење на недвижни ствари под број 19-4393/1 („Службен весник на Република Македонија“ бр.102/05 и 64/10), во членот 1, став 1, точката 10 се брише.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3317/1
25 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2944.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на недвижни ствари, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- Просторија со површина од 15. м2, згр. 1, влез 1, кат 4, ул. „Ацо Аци Илов“ бр. 2 Неготино, лоцирана на КП бр. 9817, евидентирана во ИЛ бр.6885, КО Неготино;
- Просторија бр.13, згр.1, приземје, со површина од 11,95 м2 и просторија бр.9, згр.1, влез 1, кат 01, со површина од 11,44 м2, како дел од КП бр. 7132, ул. „М.М. Брицо“ бб Делчево, евидентирани во ИЛ бр.1037, КО Делчево; и
- Просторија бр.8, со површина од 15.56 м2 како дел од КП бр. 8624, ул. „Васил Главинов“ бб Штип, зграда бр.1, влез1. кат 3, со вкупна површина од 247 м2, евидентирана во ИЛ бр.100224, КО Штип 4.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот просветен инспекторат.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за образование и наука и Државниот просветен инспекторат, во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3708/1
4 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2945.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13 и 44/14) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ****Член 1**

Концесиите за детални геолошки истражувања на минерални сировини се доделуваат во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини на локалитетите за кои се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини се стекнува со доделување на концесија, како и моментот дека се работи за истражување на минерални сировини, како единствен начин за продолжување на дејноста е потребно да се доделат под концесија минералните сировини определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесиите за вршење на детални геолошки истражувања е создавање на услови за рамномерно истражување на минералните сировини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на концесиите е вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини на следните локалитети:

- “Крива Круша“ општина Ранковце за минерална сировина – глина;
- “Пасивер“ општина Чучер Сандево за минерална сировина – варовник;
- “Ранковце“ општина Ранковце за минерална сировина – глина;
- “Подцуцул“ општина Сопиште за минерална сировина – варовник;
- “Долно Лисиче 2“ општина Аеродром за минерална сировина – песок и чакал;
- “Долно Лисиче“ општина Аеродром за минерална сировина – песок и чакал;
- “с.Долно Лакочереј“ општина Охрид за минерална сировина – варовник;

- “Варвара“ општина Сопиште за минерална суровина – кварцен песок;
- “с. Горно Трогирци“ општина Карбинци за минерална суровина–андезит;
- “Бигор“ општина Кичево за минерална суровина – минерална вода;
- “с. Првце“ општина Теарце за минерална суровина – минерална вода;
- “Краста“ с. Илино, општина Ресен за минерална суровина–варовник
- “Двориште“ општина Берово за минерална суровина – бакар и злато;
- “Саса “ општина Македонска Каменица за минерална суровина – металични минерални суровини;
- “Пластица и Црн Врв“ општина Кратово за минерална суровина–бакар, злато и сребро;

Концесиите за детални геолошки истражувања од став 1 од овој член се доделуваат поодделно.

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања на минерални суровини ќе биде спроведена во рок од 270 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија ја одобрува тендерската документација.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3906/1
7 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2946.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–СОБИРЕН КВАРЦ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА, ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ БОРОС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ВЕТУНИЦА - РАНКОВЦЕ“, ОПШТИНА РАНКОВЦЕ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина–собирен кварц на локалитетот „Ветуница-Ранковце“, општина Ранковце на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги БОРОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини бр.41-9518/1 од 21.12.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2014).

2. Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги БОРОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово достави понуда со број 00000024 на 13.5.2014 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги БОРОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги БОРОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина– собирен кварц на локалитетот „Ветуница-Ранковце“, општина Ранковце, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7 591 250	4 673 500
2	7 591 750	4 673 500
3	7 591 750	4 671 500
4	7 591 250	4 671 500

5. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=1,000000 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за експлоатација во износ од 1.005.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3927/1
7 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2947.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА– МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АКВА КОКИНО ДООЕЛ С.ДРАГОМАНЦЕ СТАРО НАГОРИЧАНЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГЛАДНИЦА“ С.ДРАГОМАНЦЕ, ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина– минерална вода на локалитетот „Гладница“ с.Драгоманце, општина Старо Нагоричане на Друштвото за производство, трговија и услуги АКВА КОКИНО ДООЕЛ с.Драгоманце Старо Нагоричане, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за експлоатација на минерални сировини бр.41-9518/1 од 21.12.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2014).

2. Друштвото за производство, трговија и услуги АКВА КОКИНО ДООЕЛ с.Драгоманце Старо Нагоричане достави понуда со број 00000025 на 13.05.2014 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство, трговија и услуги АКВА КОКИНО ДООЕЛ с.Драгоманце Старо Нагоричане ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги АКВА КОКИНО ДООЕЛ с.Драгоманце Старо Нагоричане се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина–минерална вода на локалитетот „Гладница“ с.Драгоманце, општина Старо Нагоричане, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7 570 500	4 676 000
2	7 570 500	4 675 000
3	7 571 500	4 675 000
4	7 571 500	4 676 000

5. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=1,000000 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за експлоатација во износ од 3.708.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3927/2
7 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2948.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.7.2014 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесии за експлоатација на минерални сировини:

- антимон на локалитет „Лојане“, општина Липково;
- кварцити на локалитетот „Раткова Скала“ во атарот на с.Ратковица, општина Кочани и општина Пробиштип и

- травертин на локалитетот „Липково“, општина Липково

објавени со Јавниот повик за доделување на концесии за експлоатација на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ 57/2014).

2. Постапката за доделување на концесии за експлоатација на минерални сировини од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавените локалитети од точка 1 на оваа одлука нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3927/3
7 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2949.

Врз основа на член 47-а став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА ПРЕКУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА КОЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Е СОСОПСТВЕНИК НА ПОВЕЌЕ ОД 70% ОД ВКУПНАТА ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА НА ДРУГИТЕ СОСОПСТВЕНИЦИ НА КАТАСТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ОД КОИ Е ФОРМИРАНА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое Република Македонија е сопственик на повеќе од 70% од вкупната површина на градежната парцела на другите сопственици на катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела, градежна парцела бр.4.7 предвидена со Урбанистички план за вон населено место Илинден, за дел од Стопански комплекс КО Илинден-УБ1, УБ2 и УБ3, кое преставува:

Идеален дел 4687/4852 од делот од КП бр.174 КО Илинден со површина од 20852м² евидентирана во Имотен лист број 5032 за КО Илинден вон градежен, согласно Геодетски елаборат за нумерички податоци бр.1125/10 од 2014 година, по цена од 1.270,00 денари за м², која е предмет на отуѓување.

Член 2

Оваа одлука да ја спроведе општина Илинден согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Илинден број 51-5081/1 од 28.9.2011 година („Службен весник на Република Македонија“, број 140/11).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4223/2
27 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2950.

Врз основа на член 47-а став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА ПРЕКУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА КОЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Е СОСОПСТВЕНИК НА ПОВЕЌЕ ОД 70% ОД ВКУПНАТА ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА НА ДРУГИТЕ СОСОПСТВЕНИЦИ НА КАТАСТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ОД КОИ Е ФОРМИРАНА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое Република Македонија е сопственик на повеќе од 70% од вкупната површина на градежната парцела на другите сопственици на катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела, градежна парцела бр.4.1 предвидена со Урбанистички план за вон населено место Илинден, за дел од Стопански комплекс КО Илинден-УБ1, УБ2 и УБ3, кое преставува:

Идеален дел 5258/5265 од делот од КП бр.176 КО Илинден со површина од 9175м², евидентирана во Имотен лист број 5031 за КО Илинден вон градежен, согласно Геодетски елаборат за нумерички податоци бр.1125/12 од 2014 година, по цена од 1.270,00 денари за м², која е предмет на отуѓување.

Член 2

Оваа одлука да ја спроведе општина Илинден согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Илинден број 51-5081/1 од 28.9.2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/2011).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4223/3
27 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2951.

Врз основа на член 47-а став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА ПРЕКУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА КОЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Е СОСОПСТВЕНИК НА ПОВЕЌЕ ОД 70% ОД ВКУПНАТА ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА НА ДРУГИТЕ СОСОПСТВЕНИЦИ НА КАТАСТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ОД КОИ Е ФОРМИРАНА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое Република Македонија е сопственик на повеќе од 70% од вкупната површина на градежната парцела на другите сопственици на катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела, градежна парцела бр.1.16 предвидена со Урбанистички план за вон населено место Илинден, за дел од Стопански комплекс КО Илинден-УБ1, кое преставува:

Идеален дел 5103/5152 од делот од КП бр.193 КО Илинден со површина од 17790м², евидентирана во Имотен лист број 5027 за КО Илинден вон градежен, согласно Геодетски елаборат за нумерички податоци бр.1125/11 од 2014 година, по цена од 1.270,00 денари за м², која е предмет на отуѓување.

Член 2

Оваа одлука да ја спроведе општина Илинден согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Илинден број 51-5081/1 од 28.9.2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/2011).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4223/4
27 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2952.

Врз основа на член 47-а став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА ПРЕКУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА КОЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Е СОСОПСТВЕНИК НА ПОВЕЌЕ ОД 70% ОД ВКУПНАТА ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА НА ДРУГИТЕ СОСОПСТВЕНИЦИ НА КАТАСТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ОД КОИ Е ФОРМИРАНА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое Република Македонија е сопственик на повеќе од 70% од вкупната површина на градежната парцела на другите сопственици на катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела, градежна парцела бр.1.15 предвидена со Урбанистички план за вон населено место Илинден, за дел од Стопански комплекс КО Илинден-УБ1, кое преставува:

Идеален дел 5103/5152 од делот од КП бр.193 КО Илинден со површина од 14100м², евидентирана во Имотен лист број 5027 за КО Илинден вон градежен, согласно Геодетски елаборат за нумерички податоци бр.1125/59 од 2014 година, по цена од 1.270,00 денари за м², која е предмет на отуѓување.

Член 2

Оваа одлука да ја спроведе општина Илинден согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Илинден број 51-5081/1 од 28.9.2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/2011).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4223/5
27 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2953.

Врз основа на член 47-а став (1) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.6.2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА
ПРЕКУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ НА КОЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА Е СОСОПСТВЕНИК НА ПОВЕЌЕ ОД 70% ОД
ВКУПНАТА ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНАТА ПАР-
ЦЕЛА НА ДРУГИТЕ СОСОПСТВЕНИЦИ НА КАТА-
ТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ОД КОИ Е ФОРМИРАНА
ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое Република Македонија е сопственик на повеќе од 70% од вкупната површина на градежната парцела на другите сопственици на катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела, градежна парцела бр.1.13 предвидена со Урбанистички план за вон населено место Илинден, за дел од Стопански комплекс КО Илинден-УБ1, кое преставува:

Идеален дел 5103/5152 од делот од КП бр.193 КО Илинден со површина од 14519м², евидентирана во Имотен лист број 5027 за КО Илинден вон градежен, согласно Геодетски елаборат за нумерички податоци бр.1125/60 од 2014 година, по цена од 1.270,00 денари за м², која е предмет на отуѓување.

Член 2

Оваа одлука да ја спроведе општина Илинден согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Илинден број 51-5081/1 од 28.09.2011 година („Службен весник на Република Македонија“, број 140/11).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4223/6
27 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2954.

Врз основа на член 47-а став (1) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.6.2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА
ПРЕКУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ НА КОЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА Е СОСОПСТВЕНИК НА ПОВЕЌЕ ОД 70% ОД
ВКУПНАТА ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНАТА
ПАРЦЕЛА НА ДРУГИТЕ СОСОПСТВЕНИЦИ НА КА-
ТАСТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ОД КОИ Е ФОРМИРАНА
ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое Република Македонија е сопственик на повеќе од 70% од

вкупната површина на градежната парцела на другите сопственици на катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела, градежна парцела бр.1.2.2 согласно Архитектонско-урбанистички проект за формирање на г.п 1.2.2 со поделба на г.п 1.2 согласно УПВНМ Илинден за дел од Стопански комплекс КО Илинден УБ1, кое преставува:

Идеален дел 2687/3331 од делот од КП бр.189 КО Илинден со површина од 11842м², евидентирана во Имотен лист број 5028 за КО Илинден вон градежен и Идеален дел 4706/7045 од делот од КП бр.1352 КО Илинден со површина од 9497м², евидентирана во Имотен лист број 5029 за КО Илинден вон градежен, согласно Геодетски елаборат за нумерички податоци бр.1125/52 од 2014 година, по цена од 1.270,00 денари за м², која е предмет на отуѓување.

Член 2

Оваа одлука да ја спроведе општина Илинден согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Илинден број 51-5081/1 од 28.09.2011 година („Службен весник на Република Македонија“, број 140/11).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4223/7
27 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2955.

Врз основа на член 47-а став (1) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.6.2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА
ПРЕКУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ НА КОЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА Е СОСОПСТВЕНИК НА ПОВЕЌЕ ОД 70% ОД
ВКУПНАТА ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНАТА
ПАРЦЕЛА НА ДРУГИТЕ СОСОПСТВЕНИЦИ НА КА-
ТАСТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ОД КОИ Е ФОРМИРАНА
ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое Република Македонија е сопственик на повеќе од 70% од вкупната површина на градежната парцела на другите сопственици на катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела, градежна парцела бр.1.1 предвидена со Урбанистички план за вон населено место Илинден, за дел од Стопански комплекс КО Илинден-УБ1, кое преставува:

Идеален дел 2687/3331 од делот од КП бр.189 КО Илинден со површина од 8700м², евидентирана во Имотен лист број 5028 за КО Илинден вон градежен и Идеален дел 5748/6680 од делот од КП бр.1354 КО Илинден со површина од 6473м², евидентирана во Имотен лист број 5030 за КО Илинден вон градежен, согласно Копие за нумерички податоци бр.1125/623 од 17.10.2013 година, по цена од 1.270,00 денари за м², која е предмет на отуѓување.

Член 2

Оваа одлука да ја спроведе општина Илинден согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Илинден број 51-5081/1 од 28.9.2011 година („Службен весник на Република Македонија“, број 140/11).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4223/8
27 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2956.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. Бр.	Марка и тип на возило	Број на шасија	Рег. ознака	Год. произ.
1	VOLKSWAGEN GOLF CLD	WWWZZZ1HZPW284890	SK-960-NO	1992
2	MERCEDES E 220 D	WDB2021211A326824	SK-305-RA	1995
3	AUDI 80	WAUZZZ89ZHA429412	SK-176-OR	1987
4	DODGE ABE	4B3A52NSE095242	SK-460-KT	1995
5	AUDI A6	WAUZZZ4BZWH128628	KU-002-CN	1998
6	JUGO 55 Koral	VX1145A0000825047	GV-473-AO	1989
7	VOLKSWAGEN GOLF JGL	WWWZZZ17ZDW380071	SK-962-GL	1983
8	RENAULT 18 TLS	0100480	SK-776-HN	1984
9	ZASTAVA 128 GX 1.1	VX1128A0005138396	SK-753-HH	1987
10	MERCEDES 2200	11511010050203	ŠT-399-AD	1988
11	VOLKSWAGEN GOLF J	713274/84	SK-771-GT	1982

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

Член 3

Министерот за правда склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4253/1
4 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2957.

Врз основа на член 13 алинеја 2 од Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 135/11, 188/13 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА ЗА 2013 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работа на Советот за унапредување и надзор на ревизијата за 2013 година, донесен од Советот за унапредување и надзор на ревизијата, на седницата, одржана на 26.3.2014 година, под бр. 01-177/1.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4279/1
27 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2958.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Министерството за економија му престанува користењето на движните ствари и тоа:

ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА- I

Реден број	ИНВЕНТАРЕН БРОЈ	Назив и карактеристика на ДВИЖНАТА СТВАР	ВРЕДНОСТ заведена во сметководствена евиденција
1	13	ТАСТАТУРА +ГЛУВЧЕ	5.751
2	15	ПЕЧАТАР ХП ЛЈ 1102	3.170
3	16	ПЕЧАТАР ХП ЛЈ 1102	3.170
4	17	КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМ	24.858
5	21	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1018	33
6	84375	КОМПЈУТЕР ХП ЦОМПАКТ НЦ9010 НОТЕBOOK	0
7	84376	КОМПЈУТЕР ХП ЦОМПАКТ НЦ9010 НОТЕBOOK	0
8	84377	КОМПЈУТЕР ХП ЦОМПАКТ НЦ9010 НОТЕBOOK	0
9	84655	МОНИТОР 17"С7500ЦРТ	0
10	84656	МОНИТОР 17"С7500ЦРТ	0
11	84657	ИНФОЦЕС ЦПС УПС 1000 ВА	0
12	84658	ИНФОЦЕС ЦПС УПС 1000 ВА	0
13	84660	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
14	84661	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
15	84662	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
16	84663	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
17	84664	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
18	84665	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
19	84666	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
20	84667	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
21	84668	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
22	84669	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
23	84670	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
24	84671	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
25	84672	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
26	84673	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
27	84674	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
28	84675	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
29	84676	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
30	84677	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
31	84678	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
32	84679	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
33	84680	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
34	84681	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
35	84682	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
36	84683	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
37	84684	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
38	84685	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
39	84730	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
40	84731	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
41	84732	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
42	84733	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
43	84734	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
44	84735	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
45	84736	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
46	84737	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
47	84738	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
48	84739	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0

49	84740	МОНИТОР 17 C7500 ЦРТ 16	0
50	84741	МОНИТОР 17 C7500 ЦРТ 16	0
51	84742	МОНИТОР 17 C7500 ЦРТ 16	0
52	84743	МОНИТОР 17 C7500 ЦРТ 16	0
53	84744	МОНИТОР 17 C7500 ЦРТ 16	0
54	84745	МОНИТОР 17 C7500 ЦРТ 16	0
55	84746	МОНИТОР 17 C7500 ЦРТ 16	0
56	84747	МОНИТОР 17 C7500 ЦРТ 16	0
57	84748	МОНИТОР 17 C7500 ЦРТ 16	0
58	84749	МОНИТОР 17 C7500 ЦРТ 16	0
59	84750	МОНИТОР 17 C7500 ЦРТ 16	0
60	84751	МОНИТОР 17 C7500 ЦРТ 16	0
61	84752	МОНИТОР 17 C7500 ЦРТ 16	0
62	84753	МОНИТОР 17 C7500 ЦРТ 16	0
63	84754	МОНИТОР 17 C7500 ЦРТ 16	0
64	84755	МОНИТОР 17 C7500 ЦРТ 16	0
65	84756	МОНИТОР 17 C7500 ЦРТ 16	0
66	84757	МОНИТОР 17 C7500 ЦРТ 16	0
67	84798	МОНИТОР 17 C7500 ЦРТ 16	0
68	84800	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
69	84801	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
70	84802	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
71	84803	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
72	84804	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
73	84805	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
74	84806	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
75	84807	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
76	84808	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
77	84809	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
78	84810	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
79	84811	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
80	84812	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
81	84813	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
82	84844	ЛАН СВИЧ	0
83	84845	ЛАН СВИЧ	0
84	84846	НЕТВОРК КАБЛЕ КАТ ФТП	0
85	84847	НЕКСАНС ЕСЕНЦИАЛ RJ45	0
86	84848	НЕКСАНС ЛАНМАРК-5 RJ45	0
87	84849	ВАЛЛ КУТЛЕТ 1*RJ45	0
88	84850	ВАЛЛ КУТЛЕТ 1*RJ45	0
89	84851	НЕКСАНС ЛАНМАРК-5 ПАТЦХОРД	0
90	84852	ВАЛЛ КУТЛЕТ 2*RJ45	0
91	84853	ВАЛЛ КУТЛЕТ 2*RJ45	0
92	84854	КАНАЛ ПЛАСТИЧЕН 60*40	0
93	84855	КАНАЛ ПЛАСТИЧЕН 40*40	0
94	84856	КАНАЛ ПЛАСТИЧЕН 25*25	0
95	84857	НЕКСАНС ЕСЕНЦИАЛ ПАТЧ ПАНЕЛ	0
96	84858	19 РАК КАБИНЕТ 600*400ММ 12У	0
97	84859	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
98	84876	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
99	84877	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
100	84878	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
101	84879	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
102	84880	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
103	84881	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
104	84882	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
105	84883	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
106	84884	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
107	84885	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
108	84886	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
109	84887	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
110	84888	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
111	84889	ИНСТАЛАЦИЈА СКОПЈЕ	0
112	84890	ИНСТАЛАЦИЈА СТРУМИЦА	0
113	84891	ИНСТАЛАЦИЈА ШТИП	0
114	84892	ИНСТАЛАЦИЈА БИТОЛА	0

115	84893	ИНСТАЛАЦИЈА ОХРИД	0
116	84894	СЕРВЕР ИНТЕЛХЕОН ПРОЦЕСОР 2.40ГХ3-512 КБ	0
117	84895	СЕРВЕР ИНТЕЛХЕОН ПРОЦЕСОР 2.40ГХ3-512 КБ	0
118	84726	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
119	84766	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
120	84818	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
121	84864	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
122	84715	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
123	84716	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
124	84717	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
125	84792	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
126	84793	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
127	84794	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
128	84842	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
129	30267	ТЕЛЕФАКС ПАНАСОНИК КХ-ФТ 67	0
130	84701	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
131	84702	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
132	84777	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
133	84779	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
134	84830	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
135	84831	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
136	84870	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
137	87321	АТЛАНТИК 2.5КБ	2.378
138	87322	АТЛАНТИК 2.5КБ	2.378
139	84686	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
140	84765	МОНИТОР	0
141	84817	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
142	84863	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
143	84703	КОМПАК ДХ 2000М	0
144	84780	МОНИТОР	0
145	84832	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПР	0
146	84871	РУТЕР	0
147	84691	КОМПАК ДИСК	0
148	84692	КОМПАК ДХ 2000М	0
149	84693	КОМПАК ДХ 2000М	0
150	84694	КОМПАК ДХ 2000М	0
151	84695	КОМПАК ДХ 2000М	0
152	84696	КОМПАК ДХ 2000М	0
153	84774	МОНИТОР 17 С7500	0
154	84775	МОНИТОР 17 С7500	0
155	84824	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПР	0
156	84825	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПР	0
157	84826	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПР	0
158	84827	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПР	0
159	84828	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПР	0
160	84699	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
161	84796	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
162	84727	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
163	84767	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
164	84819	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
165	84865	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
166	84688	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
167	84689	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
168	84690	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
169	84728	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
170	84770	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
171	84771	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
172	84772	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
173	84822	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
174	84823	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
175	84867	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
176	84868	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
177	84724	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
178	84725	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
179	84763	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
180	84764	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0

181	84816	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
182	84862	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
183	84700	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
184	84706	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
185	84707	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
186	84783	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
187	84784	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
188	84835	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
189	84836	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
190	84873	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
191	84704	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
192	84705	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
193	84781	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
194	84782	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
195	84833	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
196	84834	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
197	84872	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
198	84778	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1300 Н ПРИНТЕР	0
199	84788	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
200	84709	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
201	84710	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
202	84711	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
203	84712	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
204	84713	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
205	84714	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
206	84773	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
207	84786	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
208	84787	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
209	84789	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
210	84790	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
211	84791	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
212	84797	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
213	84799	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
214	84838	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
215	84839	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
216	84840	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
217	84841	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
218	84875	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
219	67012	ПРИНТЕР ОКИ 6В	0
220	84795	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
221	84708	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
222	84785	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
223	84837	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
224	84874	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
225	84718	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
226	84843	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
227	84723	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
228	84762	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
229	84815	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
230	84861	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
231	84659	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
232	86201	ПРИНТЕР ЕПСОН Ц48 СТИЛУС	0
233	84697	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
234	84698	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
235	84729	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
236	84776	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
237	84829	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
238	84869	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
239	77005	КОМПЈУТЕР (ПШТАМПАЧ,МОДЕМ)	0
240	84719	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
241	84720	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
242	84721	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
243	84722	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
244	84758	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
245	84759	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0
246	84760	МОНИТОР 17 С7500 ЦРТ 16	0

247	84761	МОНИТОР 17 C7500 ЦРТ 16	0
248	84814	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
249	84860	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
250	84687	КОМПАК ДХ 2000М РАБОТНА СТАНИЦА	0
251	84768	МОНИТОР 17 C7500 ЦРТ 16	0
252	84769	МОНИТОР 17 C7500 ЦРТ 16	0
253	84820	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
254	84821	ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1012 ПРИНТЕР	0
255	84866	ИСДН РУТЕР 4 ПОРТ СВИЧ 2 ВПН ЗУХЕЛП202Н	0
256	88601	СОФТВЕР АНТИВИРУСНО РЕШЕНИЕ МФЕ	64.584
257	85508	Софтвер	0

ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА - II

Реден број	ИНВЕНТАРЕН БРОЈ	Назив и карактеристика на ДВИЖНАТА СТВАР	ВРЕДНОСТ заведена во сметководствена евиденција
1	1	ФОТОКОПИРНА МАШИНА	0
2	2	КЛИМА УРЕД	3.811
3	3	КЛИМА УРЕД	4.243
4	4	КЛИМА УРЕД	4.243
5	5	КЛИМА УРЕД	7.370
6	6	ФАКС ПАНАСОНИК	11.004
7	9	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК КХ	514
8	10	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК КХ	1.307
9	11	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК КХ	1.307
10	12	РЕГИСТРАЦИСКИ ТЕРМИН	71.751
11	14	СИСТЕМСКИ ТЕЛЕФОН	30.020
12	18	МУЗИЧКИ СИСТЕМ ФУЕГО	1.896
13	20	ФОТЕЉА РАБОТНА ФУ-99	4.904
14	22	САМСУНГ ЦПС-325 КОЛ	4.836
15	23	ТЕЛЕФОН 8912	231
16	24	КЛИМА НОРТ	9.049
17	25	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК КХ	425
18	26	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК КХ	425
19	27	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК КХ	425
20	28	ФРИЖИДЕР БЕКО	7.931
21	30002	ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТ	0
22	30003	ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТ	0
23	30004	ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТ	0
24	30005	ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТ	0
25	30006	ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА	0
26	30007	ТЕЛЕФОНСКИ ГАРНИТУРИ "ПАНАСОНИК	0
27	30008	ТЕЛЕФОНСКИ ГАРНИТУРИ ПАНАСОНИК	0
28	30009	ТЕЛЕФОНСКИ ГАРНИТУРИ ПАНАСОНИК	0
29	30010	ТЕЛЕФОНСКИ ГАРНИТУРИ ПАНАСОНИК	0
30	30011	ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТИ ПАНАСОНИК	0
31	30012	ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТИ ПАНАСОНИК	0
32	30013	ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТИ ПАНАСОНИК	0
33	30014	ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТИ ПАНАСОНИК	0
34	30015	ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТИ ПАНАСОНИК	0
35	30016	ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТИ ПАНАСОНИК	0
36	30017	ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТИ ПАНАСОНИК	0
37	30018	ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТИ ПАНАСОНИК	0
38	30019	ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТИ ПАНАСОНИК	0
39	30020	ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТИ ПАНАСОНИК	0
40	30021	ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТИ ПАНАСОНИК	0
41	30022	ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТИ ПАНАСОНИК	0
42	30023	ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТИ ПАНАСОНИК	0
43	30024	ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТИ ПАНАСОНИК	0
44	30025	ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТИ ПАНАСОНИК	0
45	30259	ЕРКОНДИШЕН "ЈОРК"	0
46	84227	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК	0
47	84228	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК	0
48	84229	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК	0
49	84230	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК	0

50	84231	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК	0
51	84232	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК	0
52	84233	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК	0
53	84234	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК	0
54	84235	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК	0
55	84236	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК	0
56	84394	КЛИМА УРЕД	0
57	85628	МОБИЛЕН АПАРАТ НОКИА 8800	0
58	85629	МОБИЛЕН АПАРАТ СОНИ ЕРИКСОН К 700	0
59	85630	МОБИЛЕН АПАРАТ СОНИ ЕРИКСОН К 700	0
60	85631	МОБИЛЕН АПАРАТ СОНИ ЕРИКСОН К 700	0
61	85632	МОБИЛЕН АПАРАТ СОНИ ЕРИКСОН К 700	0
62	85633	МОБИЛЕН АПАРАТ СОНИ ЕРИКСОН К 700	0
63	85634	МОБИЛЕН АПАРАТ СОНИ ЕРИКСОН К 700	0
64	85635	МОБИЛЕН АПАРАТ СОНИ ЕРИКСОН К 700	0
65	85636	МОБИЛЕН АПАРАТ СОНИ ЕРИКСОН К 700	0
66	85637	МОБИЛЕН АПАРАТ СОНИ ЕРИКСОН К 700	0
67	85638	МОБИЛЕН АПАРАТ СОНИ ЕРИКСОН К 700	0
68	85639	МОБИЛЕН АПАРАТ СОНИ ЕРИКСОН К 700	0
69	85640	МОБИЛЕН АПАРАТ МОТОРОЛА Ц 118	0
70	85641	МОБИЛЕН АПАРАТ МОТОРОЛА Ц 118	0
71	85642	МОБИЛЕН АПАРАТ МОТОРОЛА Ц 118	0
72	85643	МОБИЛЕН АПАРАТ МОТОРОЛА Ц 118	0
73	85644	МОБИЛЕН АПАРАТ МОТОРОЛА Ц 118	0
74	85645	МОБИЛЕН АПАРАТ МОТОРОЛА Ц 118	0
75	85646	МОБИЛЕН АПАРАТ МОТОРОЛА Ц 118	0
76	85647	МОБИЛЕН АПАРАТ МОТОРОЛА Ц 118	0
77	85648	МОБИЛЕН АПАРАТ МОТОРОЛА Ц 118	0
78	85649	МОБИЛЕН АПАРАТ МОТОРОЛА Ц 118	0
79	85650	МОБИЛЕН АПАРАТ МОТОРОЛА Ц 118	0
80	85651	МОБИЛЕН АПАРАТ МОТОРОЛА Ц 118	0
81	85652	МОБИЛЕН АПАРАТ МОТОРОЛА Ц 118	0
82	85653	МОБИЛЕН АПАРАТ МОТОРОЛА Ц 118	0
83	85654	МОБИЛЕН АПАРАТ МОТОРОЛА Ц 118	0
84	85655	МОБИЛЕН АПАРАТ МОТОРОЛА Ц 118	0
85	85656	МОБИЛЕН АПАРАТ МОТОРОЛА Ц 118	0
86	85657	МОБИЛЕН АПАРАТ МОТОРОЛА Ц 118	0
87	87133	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
88	87134	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
89	87135	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
90	87136	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
91	87137	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	680
92	87138	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
93	87139	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
94	87140	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
95	87141	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
96	87142	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
97	87143	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
98	87144	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
99	87145	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
100	87146	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
101	87147	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
102	87148	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
103	87149	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
104	87150	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
105	87151	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	680
106	87152	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
107	87153	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
108	87154	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
109	87155	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
110	87156	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
111	87157	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
112	87158	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
113	87159	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
114	87160	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0

115	87161	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
116	87162	МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НОКИА 2310	0
117	50001	ТЕЛЕФОН "ПАНАСОНИК" 2315	0
118	50041	ТЕЛЕФАКС ПАНАСОНИК	0
119	746	ФАКС ПАНАСОНИК 105	0
120	51001	ТЕЛЕФАКС "КАНОН" 230	0
121	51002	ТЕЛЕФОН "ПАНАСОНИК" 2315	0
122	53012	МАШИНА ЗА КУЏАЊЕ ОЛИМПИА	0
123	84237	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК	0
124	54001	ТЕЛЕФОН "ПАНАСОНИК"	0
125	54002	ТЕЛЕФАКС ПАНАСОНИК	0
126	54004	КВАРЦНА ПЕЧКА ЛУКСЕР	0
127	54005	РАДИЈАТОР ЗАСС	0
128	54006	РАДИЈАТОР ЗАСС	0
129	55005	МАШИНА ЗА ПИШУВАЊЕ-О	0
130	55006	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК	0
131	55007	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК КХ	0
132	55008	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК	0
133	55009	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК	0
134	55010	ТЕЛЕФАКС	0
135	56019	ТЕРМО ПЕЧКА 6 КВ	0
136	56020	ТЕРМО ПЕЧКА 6 КВ	0
137	56021	ТЕРМО ПЕЧКА 3,5 КВ	0
138	56024	ФАКС ПАНАСОНИК	0
139	56025	МАШИНА ЗА ПИШУВАЊЕ КАРЕРА	0
140	57002	ТЕЛЕФАКС ПАНАСОНИК КХ-Т-2365	0
141	57003	ФАКС ПАНАСОНИК	0
142	57004	ТЕЛ.ПАНАСОНИК	0
143	59002	ФАКС ПАНАСОНИК	0
144	60017	ТЕЛЕАКС КХ-ФП8ЦЦХ	0
145	88031	РАДИЈАТОР ЗАЦ	0
146	88032	РАДИЈАТОР ЗАЦ	0
147	61001	ТЕЛЕФАКС "КАНОН" 230	0
148	61002	ТЕЛЕФОН "ПАНАСОНИК" 2315	0
149	61003	МАШИНА ЗА ПИШУВАЊЕ-ОЛИМПИЈА	0
150	62001	МАШИНА ЗА ПИШУВАЊЕ-ОЛИМПИЈА	0
151	62010	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК	0
152	63002	ТЕЛ.ПАНАСОНИК ТХ28 ЛД 4П	0
153	64001	МАШИНА ЗА ПИШУВАЊЕ-ОЛИМПИЈА	0
154	64003	ТЕЛЕФАКС ПАНАСОНИК КХ-Т-2365	0
155	64016	ФАКС ПАНАСОНИК КХ-ФТ101	0
156	65001	ТЕЛЕФАКС "ПАНАСОНИК"-700	0
157	65003	ТЕЛЕФОН	0
158	65004	ПРАВОСМУКАЛКА	0
159	65005	ТЕРМО ЕЛИНД	0
160	21	ТЕЛЕФОН "ПАНАСОНИК"	0
161	691	ТЕЛЕФ.ПАНАСОНИК КХ-ТС15	0
162	66002	ФОТОКОПИР КАНОН ТИП 220	0
163	66003	КВАРЦНА ПЕЧКА ЛУКСЕР	0
164	67001	МАШИНА ЗА ПИШУВАЊЕ-ОЛИМПИЈА	0
165	67003	ТЕЛЕФОН СИМЕНС	0
166	67008	ФАКС ПАНАСОНИК	0
167	67009	СТОЛИЦИ ФОРУМ	0
168	67010	РАБОТНО БИРО 150/70	0
169	67011	ФАКС ПАНАСОНИК КХ105	0
170	69001	ТЕЛЕФАКС "ПАНАСОНИК" КХФ 230 Б	0
171	69002	МАШИНА ЗА ПИШУВАЊЕ-ОЛИМПИЈА	0
172	69003	ТЕЛЕФОН "ПАНАСОНИК" 2315	0
173	70008	ТЕЛЕФАКС "ПАНАСОНИК"	0
174	70006	ТЕЛЕФАКС "ПАНАСОНИК"	0
175	70009	РАДИЈАТОР 3 АЦ	0
176	70010	РАДИЈАТОР 3 АЦ	0
177	70011	РАДИЈАТОР 3 АЦ	0
178	70012	ГРЕАЛКА РАДИЈАТОР	0
179	71001	ТЕЛЕФОН "ПАНАСОНИК" 2315	0

180	71003	РАДИЈАТОР	0
181	71004	РАДИЈАТОР	0
182	71005	РАДИЈАТОР	0
183	55002	МАШИНА ЗА ПИШУВАЊЕ-ОЛИМПИЈА	0
184	72001	ТЕЛЕФАКС "КАНОН" 230	0
185	72002	ТЕЛЕФОН "ПАНАСОНИК" 2315	0
186	72006	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК	0
187	73001	МАШИНА ЗА ПИШУВАЊЕ-ОЛИМПИЈА	0
188	73004	ТЕЛЕФОН СОНИ	0
189	87319	ФАКС ПАНАСОНИК КХ-ФИЦ207	249
190	74003	ПРАВОСМУКАЛКА	0
191	74007	ТЕЛЕФАКС ПАНАСОНИК	0
192	75001	ТЕЛЕФОН "ПАНАСОНИК" 2315	0
193	75003	МАШИНА ЗА ПИШУВАЊЕ-ОЛИМПИЈА	0
194	76001	МАШИНА ЗА ПИШУВАЊЕ	0
195	75008	ТЕЛЕФАКС КХФ 1600	0
196	75010	ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК	0
197	76004	ТЕЛЕФАКС ПАНАСОНИК	0
198	77001	ТЕЛЕФАКС "КАНОН" 230	0
199	77002	ТЕЛЕФОН "ПАНАСОНИК" 2315	0
200	77003	ТЕЛЕФОН "ПАНАСОНИК"-ШТИП	0
201	77004	ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА	0
202	87376	СИМЕНС ЕУРОСЕТ 5020	436

КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА – III

Реден број	ИНВЕНТАРЕН БРОЈ	Назив и карактеристики на ДВИЖНАТА СТВАР	ВРЕДНОСТ заведена во сметководствена евиденција
1	30028	РАБОТНА ФОТЕЉА	0
2	30029	РАБОТНА ФОТЕЉА	0
3	30030	РАБОТНА ФОТЕЉА	0
4	30031	РАБОТНА ФОТЕЉА	0
5	30032	РАБОТНА ФОТЕЉА	0
6	30033	РАБОТНА ФОТЕЉА	0
7	30034	РАБОТНА ФОТЕЉА	0
8	30035	РАБОТНА ФОТЕЉА	0
9	30036	РАБОТНА ФОТЕЉА	0
10	30037	РАБОТНА ФОТЕЉА	0
11	30038	РАБОТНА ФОТЕЉА	0
12	30039	РАБОТНА ФОТЕЉА	0
13	30040	РАБОТНА ФОТЕЉА	0
14	30041	РАБОТНА ФОТЕЉА	0
15	30042	РАБОТНА ФОТЕЉА	0
16	30043	РАБОТНА ФОТЕЉА	0
17	30044	РАБОТНА ФОТЕЉА	0
18	30045	РАБОТНА ФОТЕЉА	0
19	30046	РАБОТНА ФОТЕЉА 474	0
20	30047	РАБОТНА ФОТЕЉА 474	0
21	30048	РАБОТНА ФОТЕЉА 474	0
22	30049	РАБОТНА ФОТЕЉА 474	0
23	30050	РАБОТНА ФОТЕЉА 474	0
24	30051	РАБОТНА ФОТЕЉА	0
25	30052	РАБОТНА ФОТЕЉА	0
26	30053	РАБОТНА ФОТЕЉА	0
27	30054	РАБОТНА ФОТЕЉА	0

28	30055	КЛУБСКА ФОТЕЉА	0
29	30056	КЛУБСКА ФОТЕЉА	0
30	30057	КЛУБСКА ФОТЕЉА-47	0
31	30058	КЛУБСКА ФОТЕЉА-47	0
32	30059	КЛУБСКА ФОТЕЉА-47	0
33	30060	КЛУБСКА ФОТЕЉА-47	0
34	30061	КЛУБСКА ФОТЕЉА-47	0
35	30062	КЛУБСКА ФОТЕЉА-47	0
36	30063	КЛУБСКА ФОТЕЉА-47	0
37	30064	КЛУБСКА ФОТЕЉА-47	0
38	30065	КЛУБСКА ФОТЕЉА-47	0
39	30066	КЛУБСКА ФОТЕЉА-47	0
40	30067	КЛУБСКА ФОТЕЉА-47	0
41	30068	КЛУБСКА ФОТЕЉА-47	0
42	30069	КЛУБСКА ФОТЕЉА-47	0
43	30070	КЛУБСКА МАСА	0
44	30071	КЛУБСКА МАСА МАЈА	0
45	30072	КЛУБСКА МАСА МАЈА	0
46	30073	КЛУБСКА МАСА МАЈА	0
47	30074	КЛУБСКА МАСА МАЈА	0
48	30075	КЛУБСКА МАСА МАЈА	0
49	30076	КЛУБСКА МАСА МАЈА	0
50	30077	КЛУБСКА МАСА МАЈА	0
51	30078	КЛУБСКА МАСА МАЈА	0
52	30079	КЛУБСКА МАСА МАЈА	0
53	30080	КЛУБСКА МАСА МАЈА	0
54	30081	КЛУБСКА МАСА МАЈА	0
55	30082	КЛУБСКА МАСА МАЈА	0
56	30083	КЛУБСКА МАСА МАЈА	0
57	30084	КЛУБСКА МАСА МАЈА	0
58	30085	КЛУБСКА МАСА МАЈА	0
59	30086	КЛУБСКА МАСА МАЈА	0
60	30087	КЛУБСКА МАСА МАЈА	0
61	30088	КЛУБСКА МАСА МАЈА	0
62	30089	РАБОТНО БИРО МАХАГОНИ	0
63	30090	РАБОТНО БИРО МАХАГОНИ	0
64	30091	РАБОТНО БИРО МАХАГОНИ	0
65	30092	РАБОТНО БИРО МАХАГОНИ	0
66	30093	РАБОТНО БИРО МАХАГОНИ	0
67	30094	РАБОТНО БИРО МАХАГОНИ	0
68	30095	РАБОТНО БИРО МАХАГОНИ	0
69	30096	РАБОТНО БИРО МАХАГОНИ	0
70	30097	РАБОТНО БИРО МАХАГОНИ	0
71	30098	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
72	30099	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
73	30100	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
74	30101	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
75	30102	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
76	30103	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
77	30104	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0

78	30105	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
79	30106	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
80	30107	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
81	30108	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
82	30109	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
83	30110	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
84	30111	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
85	30112	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
86	30113	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
87	30114	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
88	30115	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
89	30116	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
90	30117	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
91	30118	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
92	30119	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
93	30120	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
94	30121	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
95	30122	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
96	30123	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
97	30124	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
98	30125	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
99	30126	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
100	30127	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
101	30128	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
102	30129	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
103	30130	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
104	30131	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
105	30132	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
106	30133	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
107	30134	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
108	30135	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
109	30136	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
110	30137	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
111	30138	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
112	30139	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
113	30140	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
114	30141	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
115	30142	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
116	30143	РАБОТНО БИРО ХРАСТ	0
117	30144	КАБИНЕТСКИ ОРМАН	0
118	30145	КАБИНЕТСКИ ОРМАН	0
119	30146	РАБОТЕН КАБИНЕТ	0
120	30147	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА	0
121	30148	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА	0
122	30149	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА	0
123	30150	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА	0
124	30151	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА	0
125	30152	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА	0
126	30153	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА	0
127	30154	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА	0

128	30155	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА	0
129	30156	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА	0
130	30157	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА	0
131	30158	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА	0
132	30159	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА	0
133	30160	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА	0
134	30161	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА	0
135	30162	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА	0
136	30163	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА	0
137	30164	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА	0
138	30165	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА	0
139	30166	ТЕЛЕФОНСКА МАСА	0
140	30167	МЕТАЛЕН ОРМАН	0
141	30168	МЕТАЛЕН ОРМАН	0
142	30169	МЕТАЛЕН ОРМАН	0
143	30170	ДРВЕНА СТОЛИЦА	0
144	30171	ДРВЕНА СТОЛИЦА	0
145	30172	ДРВЕНА СТОЛИЦА	0
146	30173	ДРВЕНА СТОЛИЦА	0
147	30174	ДРВЕНА СТОЛИЦА	0
148	30175	ДРВЕНА СТОЛИЦА	0
149	30176	ДРВЕНА СТОЛИЦА	0
150	30177	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
151	30178	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
152	30179	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
153	30180	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
154	30181	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
155	30182	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
156	30183	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
157	30184	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
158	30185	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
159	30186	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
160	30187	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
161	30188	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
162	30189	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
163	30190	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
164	30191	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
165	30192	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
166	30193	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
167	30194	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
168	30195	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
169	30196	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
170	30197	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
171	30198	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
172	30199	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
173	30200	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
174	30201	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
175	30202	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
176	30203	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
177	30204	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0

178	30205	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
179	30206	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
180	30207	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
181	30208	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
182	30209	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
183	30210	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
184	30211	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
185	30212	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
186	30213	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
187	30214	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
188	30215	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
189	30216	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
190	30217	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
191	30218	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
192	30219	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
193	30220	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
194	30221	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
195	30222	ТАПАЦИРАНА СТОЛИЦА	0
196	30223	БИРО СО ПЛАСТИФИЦИРАНА ФОРМИЦА	0
197	30224	БИРО СО ПЛАСТИФИЦИРАНА ФОРМИЦА	0
198	30225	БИРО СО ПЛАСТИФИЦИРАНА ФОРМИЦА	0
199	30226	БИРО СО ПЛАСТИФИЦИРАНА ФОРМИЦА	0
200	30227	БИРО СО ПЛАСТИФИЦИРАНА ФОРМИЦА	0
201	30228	БИРО СО ПЛАСТИФИЦИРАНА ФОРМИЦА	0
202	30229	БИРО СО ПЛАСТИФИЦИРАНА ФОРМИЦА	0
203	30230	БИРО СО ПЛАСТИФИЦИРАНА ФОРМИЦА	0
204	30231	БИРО СО ПЛАСТИФИЦИРАНА ФОРМИЦА	0
205	30232	БИРО СО ПЛАСТИФИЦИРАНА ФОРМИЦА	0
206	30233	БИРО СО ПЛАСТИФИЦИРАНА ФОРМИЦА	0
207	30234	БИРО СО ПЛАСТИФИЦИРАНА ФОРМИЦА	0
208	30235	МЕТАЛНА ЗАКАЧАЛКА	0
209	30236	МЕТАЛНА ЗАКАЧАЛКА	0
210	30237	МЕТАЛНА ЗАКАЧАЛКА	0
211	30238	МЕТАЛНА ЗАКАЧАЛКА	0
212	30239	МЕТАЛНА ЗАКАЧАЛКА	0
213	30240	МЕТАЛНА ЗАКАЧАЛКА	0
214	30241	МЕТАЛНА ЗАКАЧАЛКА	0
215	30242	МЕТАЛНА ЗАКАЧАЛКА	0
216	30243	ДРВЕН ДВОКРИЛЕН ОРМАР-ХРАСТ	0
217	30244	ДРВЕН ДВОКРИЛЕН ОРМАР-ХРАСТ	0
218	30245	ДРВЕН ДВОКРИЛЕН ОРМАР-ХРАСТ	0
219	30246	ДРВЕН ДВОКРИЛЕН ОРМАР-ХРАСТ	0
220	30247	ДРВЕН ДВОКРИЛЕН ОРМАР-ХРАСТ	0
221	30248	ДРВЕН ДВОКРИЛЕН ОРМАР-ХРАСТ	0
222	85109	ФОТЕЉИ КОЖА	0
223	85128	ФОТЕЉИ КОЖА	0
224	85129	ФОТЕЉИ КОЖА	0
225	85130	ФОТЕЉИ КОЖА	0
226	85131	ФОТЕЉИ КОЖА	0
227	83002	СТАЛАЖА ЗА АРХИВА	0

228	50003	РАБОТНО БИРО	0
229	50004	РАБОТНО БИРО	0
230	50005	РАБОТНО БИРО	0
231	50006	РАБОТНО БИРО	0
232	50007	ШКАФ ДВОКРИЛЕН	0
233	50008	ШКАФ ДВОКРИЛЕН	0
234	50009	ШКАФ ЕДНОКРИЛЕН	0
235	50010	ВИТРИНА ЕДНОКРИЛНО СТАКЛО	0
236	50011	ГАРДЕРОБЕР 90/135	0
237	50012	ПОЛИЦИ	0
238	50013	ШКАФ	0
239	50014	ГАРДЕРОБЕР	0
240	50015	ГАРДЕРОБЕР	0
241	50016	ПОЛИЦА	0
242	50017	ПОЛИЦА	0
243	50018	КЛУБ МАСА	0
244	50019	КЛУБ МАСА	0
245	50020	РАБОТНО БИРО	0
246	50021	ФИКСНА СТОЛИЦА	0
247	50022	ФИКСНА СТОЛИЦА	0
248	50023	ФИКСНА СТОЛИЦА	0
249	50024	ФИКСНА СТОЛИЦА	0
250	50025	ФИКСНА СТОЛИЦА	0
251	50026	ФИКСНА СТОЛИЦА	0
252	50027	ФИКСНА СТОЛИЦА	0
253	50028	ФИКСНА СТОЛИЦА	0
254	50029	ФИКСНА СТОЛИЦА	0
255	50030	ФИКСНА СТОЛИЦА	0
256	50031	ДАКТИЛО СТОЛИЦИ	0
257	50032	ДАКТИЛО СТОЛИЦИ	0
258	50033	ДАКТИЛО СТОЛИЦИ	0
259	50034	ДАКТИЛО СТОЛИЦИ	0
260	50035	ДАКТИЛО СТОЛИЦИ	0
261	50036	КАНЦЕЛАРИСКИ СТОЛИЦИ	0
262	50037	ФИОКИ	0
263	50038	ФИОКИ	0
264	50039	ФИОКИ	0
265	50040	ТРИАГОЛЕН СЕГМЕНТ	0
266	51004	РАБОТЕН КАБИНЕТ	0
267	51006	ПЛАКАР	0
268	53002	РАБОТЕН КАБИНЕТ	0
269	53004	КАНЦЕЛ.БИРО 140X75	0
270	53005	КОМПЈУТ.БИРО 160/76	0
271	53006	КАНЦЕЛ.КАСА	0
272	53007	АРХИВСКИ ПЛАКАР-ТРОДЕЛЕН	0
273	53008	СТОЛ.СО РАКОНАСЛОН	0
274	53009	СТОЛ	0
275	53010	СТОЛ.БЕЗ РАКОНАСЛОН	0
276	53011	СТОЛ.БЕЗ РАКОНАСЛОН	0
277	748	СИНТЕЛОН	

278	86667	СТОЛ И 2 МАСИ	0
279	60002	РАБОТНО БИРО СО 2 КАСЕТИ СО	0
280	60003	РАБОТНО БИРО СО 2 КАСЕТИ СО	0
281	60004	АРХИВСКИ ПЛАКАР-ТРОДЕЛЕН	0
282	60005	СТОЛИЦА "СХ-13"	0
283	60006	СТОЛИЦА "СХ-13"	0
284	60009	РАБ.БИРО	0
285	60010	СТОЛИЦА	0
286	60011	СТОЛИЦА	0
287	60012	ФОТЕЉИ	0
288	60013	ФОТЕЉИ	0
289	60014	ВРТЛИВ СТОЛ СО РАКОНАСЛОН	0
290	60015	ВРТЛИВ СТОЛ СО РАКОНАСЛОН	0
291	60016	ВРТЛИВ СТОЛ СО РАКОНАСЛОН	0
292	61005	ВРТЛИВ СТОЛ СО РАКОНАСЛОН	0
293	61006	СТОЛ БЕЗ РАКОНАСЛОН	0
294	61007	СТОЛ БЕЗ РАКОНАСЛОН	0
295	61008	СТОЛ БЕЗ РАКОНАСЛОН	0
296	61009	КАНЦЕЛ.БИРО 150/80	0
297	61010	КОМПЈУТ.БИРО 160/76	0
298	62003	КАНЦЕЛ.БИРО СО АГОЛНИК	0
299	62004	РАБОТНА СТОЛИЦА	0
300	62005	КАНЦЕЛАРИСКА МАСА	0
301	62006	КАНЦЕЛАРИСКА СТОЛИЦА	0
302	62007	КАНЦЕЛАРИСКА СТОЛИЦА	0
303	62008	КАНЦЕЛАРИСКА СТОЛИЦА	0
304	62009	КАНЦЕЛАРИСКА СТОЛИЦА	0
305	64004	СТОЛИЦИ СХ 450 ИНЧАС 6	0
306	64005	СТОЛИЦИ СХ 450 ИНЧАС 6	0
307	64006	СТОЛИЦИ СХ 450 ИНЧАС 6	0
308	64007	СТОЛИЦА СХ 500 ИНЧАС 6	0
309	64008	СТОЛ СО РАКОНАСЛОН БР.04	0
310	64009	СТОЛ СО РАКОНАСЛОН БР.04	0
311	64010	СТОЛ СО РАКОНАСЛОН БР.04	0
312	64011	СТОЛ СО РАКОНАСЛОН БР.04	0
313	64012	СТОЛ СО РАКОНАСЛОН БР.04	0
314	64013	СТОЛ СО РАКОНАСЛОН БР.04	0
315	64014	СТОЛ СО РАКОНАСЛОН БР.04	0
316	64015	СТОЛ СО РАКОНАСЛОН БР.04	0
317	65006	МЕТАЛЕН ОРАМАР	0
318	65007	МЕТАЛЕН ОРАМАР	0
319	65008	ОРМАН	0
320	65009	ОРМАН	0
321	373	СТОЛИЦИ-БРАЦИОЛИ	0
322	399	СТОЛ КОСМО	0
323	471	РАБОТНА ФОТЕЉА	0
324	478	ДОДАТОК ПС1400П	0
325	546	ПЛАКАР 50X265/35 СО ЕЛЕМЕНТИ	0
326	65010	КАНЦЕЛАРИСКО БИРО	0
327	66004	РАБОТНА СТОЛИЦА ФОРУМ	0

328	66005	РАБОТНА СТОЛИЦА ФОРУМ	0
329	66006	РАБОТНА СТОЛИЦА ФОРУМ	0
330	66007	РАБОТНА СТОЛИЦА ФОРУМ	0
331	67004	СТОЛИЦА	0
332	67005	СТОЛИЦА	0
333	67006	СТОЛИЦА	0
334	67007	РАБОТНО БИРО 150/80	0
335	75004	СТОЛИЦА	0
336	75005	СТОЛИЦА	0
337	75009	КАНЦЕЛАРИСКА ФОТЕЉА	0
338	85667	КАНЦЕЛАРИСКО БИРО 140*70*75	920
339	85668	КАНЦЕЛАРИСКО БИРО 140*70*75	920
340	85669	КАНЦЕЛАРИСКО БИРО 140*70*75	920
341	85670	КАНЦЕЛАРИСКО БИРО 140*70*75	920
342	85671	КАНЦЕЛАРИСКО БИРО 140*70*75	920
343	85672	КАНЦЕЛАРИСКО БИРО 140*70*75	920
344	85673	КАНЦЕЛАРИСКА СТОЛИЦА Г105	566
345	85674	КАНЦЕЛАРИСКА СТОЛИЦА Г105	566
346	85675	КАНЦЕЛАРИСКА СТОЛИЦА Г105	566
347	85676	КАНЦЕЛАРИСКА СТОЛИЦА Г105	566
348	85677	КАНЦЕЛАРИСКА СТОЛИЦА Г105	566
349	85678	КАНЦЕЛАРИСКА СТОЛИЦА Г105	566
350	88034	СТОЛИЦА	0
351	76003	ПЛАКАР 1800X2700X500	0
352	70013	СТОЛ	0
353	70014	КАНЦЕЛАРИСКО БИРО	0
354	70015	ОРМАН СО ВИТРИНА	0
355	72004	КАНЦЕЛАРИСКО БИРО 160X00/1	0
356	73002	ФОТЕЉА	0
357	86744	СТОЛИЦА ПОДВИЖНИ СО ПХ МЕБЕЛ	118
358	78004	КАНЦЕЛАРИСКО БИРО	0
359	74006	КАНЦЕЛАРИСКА ФОТЕЉА ЛХП 2000	0
360	67013	КАНЦЕЛАРИСКО БИРО	0
361	67014	КАНЦЕЛАРИСКО БИРО	0
362	72005	РАБОТНА СТОЛИЦА	0

ПАТНИЧКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА - IV

Ред. Бр.	Марка на возило	Тип на возило	Регистарски број	Број на шасија	Вредност заведена во сметководствена евиденција
1	Застава Југо	Темпо 1.1	SK 562HH	VX 1145A00-01048900	0
2	ФИАТ	Панда 1.1	SK 634PB	ZFA 16900000471464	0
3	Застава Југо	Темпо 1.1.	SK 083 JV	VX 1145A00-01049894	0
4	Застава Југо	Темпо 1.1.	SK 737 GT	VX 1145A00-01049367	0

5	Застава Југо	Темпо 1.1.	SK 328 MN	VX 1154100-011049225	0
6	ФИАТ	Панда 1.1.	SK 269 OC	ZFA16900000522057	0
7	Застава Југо	Темпо 1.1.	SK 269 MI	VX 1145A00-01050218	0
8	Застава Југо	Темпо 1.1.	SK 475 XГ	VX 1145A0001049459	0
9	Застава Југо	Темпо 1.1.	SK 375 XJ	VX 1145A0001049539	0
10	Застава Југо	Темпо 1.1.	SK 374 XJ	VX1145A00-01050646	0
11	Застава Југо	Темпо 1.1.	SK 023 MX	VX1145A0001050511	0
12	Застава Југо	Темпо 1.1.	SK 215 XK	VX1145A0001049713	0
13	Застава Југо	Темпо 1.1.	SK 974 XK	VX1145A0001049933	0
14	Застава Југо	Темпо 1.1.	SK 996 XФ	VX1145A0001049228	0
15	Застава Југо	55	SK 569 HP	00922026	0
16	Застава Југо	Темпо 1.1.	SK 618 HE	VX1145A00-01048528	0
17	ФИАТ	Панда 1.1.	SK 962 PC	ZFA16900000522143	0
18	ФИАТ	Панда 1.1.	SK 714 TB	ZFA16900000522203	0
19	Југо	Темпо 1.1.	SK 617 HE	VX1145A0001048660	0
20	ФИАТ	Панда 1.1.	SK 753 PC	ZFA 16900000522195	0
21	Застава Југо	Темпо 1.1.	SK 701 HH	VX1145A0001050679	0
22	Застава Југо	Темпо 1.1.	SK 726 IK	VX1145A0001050598	0
23	Застава Југо	Темпо 1.1.	SK 839 JU	VX1145A0001050017	0
24	ФИАТ	Панда 1.1.	SK 064 PD	ZFA 1690000522138	0
25	Застава Југо	Темпо 1.1.	SK 924 MH	VX1145A00-01051908	0
26	Застава Југо	Темпо 1.1.	SK 643 MM	VX1145A00-01052073	0
27	ФИАТ	Панда 1.1.	SK 931 PD	ZFA 16900000522259	0
28	Застава Југо	Темпо 1.1.	SK 368 HJ	VX1145A00-01049551	0
29	Застава Југо	Темпо 1.1.	SK 028 SR	VX1145A00-01049722	0
30	Застава Југо	Темпо 1.1.	SK 994 HV	VX1145A00-01049616	0
31	ФИАТ	Панда 1.1.	SK 104 PD	ZFA16900000522210	0
32	Застава Југо	Темпо 1.1.	SK 581 HH	VX145A00—1049478	0
33	Застава Југо	Корал 55	SK 270 MI	00769859	0
34	Застава Југо	Темпо 1.1.	SK 406 KK	VX1145A00-01049784	0
35	Голф	1.8	SK 094 VO	WVWZZZ1HZSW198487	115.415

36	ФИАТ	Панда 1.1.	SK 273 OS	ZFA 16900000522199	0
37	Голф	CL	SK 603 MM	WVWZZZ316b098987	0
38	Застава Југо	Темпо 1.1.	SK 284 HI	VX1145A000101049075	0
39	Пежо	405 GR	SK 4458 AC	VF315882270535847	0
40	Застава Југо	Темпо 1.1.	SK 225 HK	VX1145A0001049988	0
41	Застава Југо	Темпо 1.1.	SK 750HI	VX114540001049190	0
42	Форд-ескорт	1.8 D	SK 093 VO	WFOAHNGCAAHG12344	74.055
43	Матиз Стандард	Шевролет	SK 591 NV	KLA4M11CD4C999946	0
44	Матиз	Шевролет	SK 592 NV	KLA4M11CD4C986194	0
45	Матиз	Шевролет	SK 593 NV	KLA4M11CD4C974684	0
46	ФИАТ	Панда 1.1.	SK 224 OS	ZFA16900000521675	0
47	ФИАТ	Панда 1.1.	SK 953 PC	ZFA16900000522133	0
48	ФИАТ	Панда 1.1.	SK 952 PC	ZFA16900000522145	0
49	ФИАТ	Панда 1.1.	SK 288 OS	ZFA16900000521736	0
50	Лада	Нива	SK 187 OU	HTA21214051779240	0
51	ФИАТ	ПАНДА	SK 289 OS	ZFA16900000522318	0
52	Опел	Астра 1.7 TDR	SK 025 VI	WOLOTGF6935161442	0
53	Матиз	Шевролет	SK 584 NV	KLA4M11CD4C988461	0
54	ФИАТ	Панда 1	SK 287 OS	ZFA16900000522318	0
55	Југо	Темпо 1.1	SK 571 HH	VX1145A0001050486	0

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот пазарен инспекторат.

Член 3

Министерот за економија склучува договор со директорот на Државниот пазарен инспекторат со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4345/1
4 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2959.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, за изградба на мала хидроелектрана на река Коњарка во Општина Новаци, со непосредна спогодба на правното лице Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште во Скопје-Карпош, ул.„Желево“ бр.2/2-10, за градежното земјиште во вкупна површина од 632м2, кое претставува:

- КП бр. 26/5 КО Сковивир со површина од 442м2 евидентирано во Имотен лист број 334 и
- КП бр. 1405/3 КО Сковивир со површина од 190м2 евидентирано во Имотен лист број 334.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4369/1
7 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2960.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО КОЈ СТОПАНИСУВА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за продажба на деловен простор со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/2014).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4453/1
7 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2961.

Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 35/2011, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7. 7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 450.000 литри Еуродизел БС гориво за потребите на Македонски железници Транспорт АД-Скопје со следната динамика:

- за јули и август 2014 година да се отстапат 200.000 литри Еуродизел БС гориво;
- за септември и октомври 2014 година да се отстапат 120.000 литри Еуродизел БС гориво и
- за ноември 2014 година да се отстапат 130.000 литри Еуродизел БС гориво.

Нафтените деривати од овој член се отстапуваат на Македонски железници Транспорт АД-Скопје за извршување на работите од нивната дејност - услуги за превоз на патници и стока со железница.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на отстапени нафтени деривати, паѓаат на товар на Македонски железници Транспорт АД-Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4591/1
7 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2962.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на движна ствар – еден агрегат за стартување на хеликоптер (Ground Power Unit), тип HOUSHIN, модел С 690, со сериски број 101642 и регистарски број С 77-126.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на времено користење од дваесет и четири месеци без надоместок на Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со министерот за внатрешни работи со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4654/1
7 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2963.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУК-
ТУРА „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ – СКОПЈЕ
ЗА ПЕРИОД 1.01.2013 – 31.12.2013 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка на ЈП за железничка инфраструктура „Македонски железници“ – Скопје за период 1.01.2013 – 31.12.2013 година, бр. 230/1-2 од 25.2.2014 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 25.02.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4736/1
7 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2964.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ“ – СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП за железничка инфраструктура „Македонски железници“ – Скопје за 2013 година, бр. 386/1-1 од 28.03.2014 година, усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 28.03.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4736/2
7 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2965.

Врз основа на член 14 од Законот за основање на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011 и 41/2014), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 4.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБО-
ТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА АГЕНЦИЈА-
ТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИ-
ЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2014 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за изменување на Програмата за работа и Финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија за 2014 година бр. 01-1404/4 од 26.6.2014 година, усвоена од Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.6.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службениот весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5126/1
4 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2966.

Врз основа на член 58 став 2 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011, 53/2011, 44/2012, 168/2012, 163/2013, 187/2013, 39/2014 и 42/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА НАПЛАТА НА
НАДОМЕСТОКОТ ЗА УПОТРЕБА НА ПАТ (ПАТАРИНА)

Член 1

Во Одлуката за висината и начинот на наплата на на надоместокот за употреба на пат (патарина) („Службен весник на Република Македонија, бр.89/2009) во членот 4 став 2, износот „1,9032“ се заменува со износот „2,5784“.

Член 2

Членот 5 се менува и гласи:

„Висината на надоместокот за употреба на пат (патарина) во денари на делниците на кои се наплаќа патарина изнесува:

		КАТЕГОРИЈА НА ВОЗИЛА			
		I	II	III	IV
		МЕЃУСЕБЕН СООДНОС-КОЕФИЦИЕНТ МЕЃУ КАТЕГОРИИТЕ НА ВОЗИЛА			
		1,00	1,50	2,70	4,00
Наплатна станица	Делница	ПАТАРИНА ВО ДЕНАРИ			
Романовци	Куманово – Миладиновци и обратно	60	80	150	220
Петровец	Скопје - Петровец и обратно	40	50	100	150
Сопот	Петровец – Велес	80	120	220	330
Отовица	Велес - Петровец	80	120	220	330
Стоби	Велес - Градско и обратно	60	100	180	260
Миладиновци	Скопје - Миладиновци и обратно	40	60	100	150
Тетово	Тетово - Гостивар и обратно	30	40	80	110
Гостивар	Тетово - Гостивар и обратно	30	40	80	110
Глумово	Скопје - Тетово и обратно	40	60	110	160
Желино	Скопје - Тетово и обратно	40	60	110	160

„Висината на надоместокот за употреба на пат (патарина) во евра на делниците на кои се наплаќа патарина изнесува:

		КАТЕГОРИЈА НА ВОЗИЛА			
		I	II	III	IV
		МЕЃУСЕБЕН СООДНОС-КОЕФИЦИЕНТ МЕЃУ КАТЕГОРИИТЕ НА ВОЗИЛА			
		1,00	1,50	2,70	4,00
Наплатна станица	Делница	ПАТАРИНА ВО ЕВРА			
Романовци	Куманово – Миладиновци и обратно	1,50	2,00	3,50	5,00
Петровец	Скопје - Петровец и обратно	1,00	1,00	2,00	3,00
Сопот	Петровец – Велес	1,50	2,50	4,50	6,50
Отовица	Велес - Петровец	1,50	2,50	4,50	6,50
Стоби	Велес - Градско и обратно	1,50	2,00	3,50	5,00
Миладиновци	Скопје - Миладиновци и обратно	1,00	1,00	2,00	3,00
Тетово	Тетово - Гостивар и обратно	0,50	1,00	1,50	2,00
Гостивар	Тетово - Гостивар и обратно	0,50	1,00	1,50	2,00
Глумово	Скопје - Тетово и обратно	1,00	1,50	2,00	3,50
Желино	Скопје - Тетово и обратно	1,00	1,50	2,00	3,50

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5357/1
7 јули 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2967.

Врз основа на член 57, став 1 од Законот за јавни патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011, 53/2011, 44/2012, 168/2012, 163/2013, 187/2013, 39/2014 и 42/2014) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТО-
КОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ЗА МОТОРНИТЕ И ПРИКЛУЧНИТЕ ВОЗИЛА
(ПАТНА ТАКСА)

Член 1

Во Одлуката за висината и начинот на плаќање на надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила (патна такса) („Службен весник на Република Македонија“, бр.118/09) во членот 4 се менуваат точките 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 и истите гласат:

Категории на возила			Цена во денари
1. Патнички возила со зафатнина на моторот			
-	900	cm ³	1.040,00
901	1350	cm ³	1.520,00
1351	1800	cm ³	2.180,00
1801	2500	cm ³	2.910,00
2501	3150	cm ³	4.350,00
3151	-	cm ³	5.780,00
2. Моторцикли			
-	125	cm ³	180,00
126	250	cm ³	330,00
251	500	cm ³	430,00
501	1000	cm ³	610,00
1001	-	cm ³	750,00
3. Товарни возила			
-	10	KN(-1,0т.)	1.330,00
11	20	KN(1,1-2,0 т.)	2.620,00
21	30	KN(2,1-3,0 т.)	3.910,00
31	40	KN(3,1-4,0 т.)	5.680,00
41	50	KN(4,1-5,0 т.)	7.460,00
51	60	KN(5,1-6,0 т.)	9.220,00
61	70	KN(6,1-7,0 т.)	11.000,00
71	80	KN(7,1-8,0 т.)	13.090,00
81	90	KN(8,1-9,0 т.)	15.180,00
91	100	KN(9,1-10,0 т.)	17.260,00
101	110	KN(10,1-11,0 т.)	20.130,00
111	120	KN(11,1-12,0 т.)	23.000,00
121	130	KN(12,1-13,0 т.)	25.880,00
131	140	KN(13,1-14,0 т.)	28.750,00
141	150	KN(14,1-15,0 т.)	31.660,00
За секој 10 KN(1,0 т.) преку 150 KN +			2.870,00
4. Автобуси и комбибуси			
9	седишта		1.760,00
30	седишта		5.780,00
45	седишта		8.650,00
по	седиште		190,00

5.Работни возила

по	возило	430,00
----	--------	--------

6.Приклучни возила**а) За товарни приколки според носивоста**

-	10	KN(-1,0т.)	860,00
11	20	KN(1,1-2,0 т.)	1.720,00
21	30	KN(2,1-3,0 т.)	2.580,00
31	40	KN(3,1-4,0 т.)	3.790,00
41	50	KN(4,1-5,0 т.)	4.990,00
51	60	KN(5,1-6,0 т.)	6.200,00
61	70	KN(6,1-7,0 т.)	7.400,00
71	80	KN(7,1-8,0 т.)	8.730,00
81	90	KN(8,1-9,0 т.)	10.050,00
91	100	KN(9,1-10,0 т.)	11.370,00

За секој 10 KN(1,0 т.) преку 100 KN	+	1.320,00
-------------------------------------	---	----------

б)Автобуски приколки според бр на регистрирани седишта

9	седишта		1.350,00
30	седишта		4.490,00
45	седишта		6.740,00
по	седиште		150,00

в)Работни приколки		250,00
--------------------	--	--------

7.Влечни возила**а)За трактори според јачина на мотор**

-	20	KW(27,2KS)	520,00
21	30	KW(28,6-40,8KS)	670,00
31	47	KW(42,1-63,9KS)	810,00
преку	47	KW(63,9KS)	1.000,00

б)За теглачи според јачината на моторот

-	70	KW(92,5KS)	10.820,00
71	80	KW(96,5-108,8KS)	11.560,00
81	90	KW(110,1-122,4KS)	12.300,00
91	100	KW(123,7-136,0KS)	13.050,00
101	110	KW(137,3-149,6KS)	14.490,00
111	120	KW(150,9-163,2KS)	15.920,00

121	130	KW(164,5-176,8KS)	17.360,00
131	140	KW(178,1-190,3KS)	18.790,00
141	150	KW(191,7-203,9KS)	20.230,00
151	160	KW(205,3-217,5KS)	21.860,00
161	170	KW(218,9-231,1KS)	23.480,00
171	180	KW(232,5-244,7KS)	25.110,00
181	190	KW(246,1-258,3KS)	26.740,00
191	200	KW(259,7-271,9KS)	28.360,00
201	210	KW(273,3-285,5KS)	30.180,00
211	220	KW(286,9-299,1KS)	32.000,00
221	230	KW(300,5-321,7KS)	33.820,00
231	240	KW(314,1-326,3KS)	35.640,00
241	250	KW(327,7-339,9KS)	37.460,00
251	260	KW(314,3-353,5KS)	39.270,00
в)За торварни полуприколки			5.200,00
8.За специјални возила			
За секое возило по			5.180,00
9.Комбинирани возила			
За секој 10 KN(1,0 т.) носивост по			1.330,00
За секое патничко седиште уште по			190,00

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5384/1
7 јули 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2968.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), а во врска со член 6 од Рамковната спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на Европските заедници за правилата за соработка во врска со финансиската помош на Европската заедница за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА), („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.6.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИПА КООРДИНАТОР ВО СИСТЕМОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За Национален ИПА координатор (НИПАК) во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија се именува заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија д-р Фатмир Бесими.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5475/1
20 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2969.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), а во врска со член 6 од Рамковната спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на Европските заедници за правилата за соработка во врска со финансиската помош на Европската заедница за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА), („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.6.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА НАЦИОНАЛЕН ИПА КООРДИНАТОР ВО СИСТЕМОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За заменик на Национален ИПА координатор (НИПАК) во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија се именува министерот за надворешни работи, м-р Никола Попоски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5475/2
20 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

2970.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14 и 44/14), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КАВАДАРЦИ**

1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци, број 02-1864/6 донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 30.6.2014 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5217/2
4 јули 2014 година
Скопје

Министер,
Диме Спасов, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

2971.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштво за трговија и услуги ПАУЕР ЕНЕРѢИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 9.7.2014 година донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштво за трговија и услуги ПАУЕР ЕНЕРѢИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул. Љуба Ивановиќ бр 37 б Скопје, се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-88/14
9 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**

Друштво за трговија и услуги ПАУЕР ЕНЕРѢИ
СИСТЕМИ ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул.
Љуба Ивановиќ бр 37 б Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата:

9.7.2014 година

4. Датум до кога важи лиценцата:

9.7.2024 година

5. Евидентен број на издадената лиценца:

ЕЕ – 187.10.1/14

6. Број на деловниот субјект - 6914896**7. Единствен даночен број - 4038013507890****8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен

и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети.

9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

11. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија за своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;

- работи во согласност со правилата за пазар на електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;

- ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната електричната енергија кога е во својство на снабдувач на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно пазарните правила, како и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно превземените обврски за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;

- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купопродажба на електрична енергија како и соодветните договори за прекугранични трансакции низ преносната мрежа во согласност со пазарните правила;

- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за своите трансакции и деловни активности при продажбата на електрична енергија во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во

главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;

- испорачаните количини на електрична енергија да се доставуваат на квартално, но одвоени по месеци;

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија;

- како и други промени во работењето согласно правилникот.

15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Табела 1 - ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
(се доставува на квартално и годишно ниво)

Корисник	Испорачани количини во текот на квартал: I, II, III, IV				Испорачани количини од почетокот на годината (квартално и сумарно)			
	Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)		Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)	
	месечно	квартално	месечно	квартално	квартално	годишно	квартално	годишно
Снабдувачи								
Самостојни потрошувачи								
Електро- преносен систем оператор								
Електро- дистрибутивен систем оператор								
Извоз и други трговци								
Транзит на ЕЕ								

2972.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштво за трговија и услуги ПАУЕР ЕНЕРѢИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул. Љуба Ивановиќ бр 37 б Скопје, за издавање на лиценца за снабдување со електрична енергија, на седницата одржана на 9.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштво за трговија и услуги ПАУЕР ЕНЕРѢИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул. Љуба Ивановиќ бр 37 б Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-89/14
9 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштво за трговија и услуги ПАУЕР ЕНЕРѢИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул. Љуба Ивановиќ бр 37 б Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Снабдување со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата

9.7.2014 година

4. Датум на важење на лиценцата

9.7.2024 година

5. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ – 188.11.1/14

6. Број на деловниот субјект – 6914896

7. Единствен даночен број – 4038013507890

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.

Како снабдување со електрична енергија во смисла на оваа лиценца, се смета набавување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот на електропреносниот или операторите на електродистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство, согласно член 79 од Законот за енергетика.

9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност снабдување со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност снабдување со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

11. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;

- обезбеди од операторите соодветен преносен и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција за електричната енергија која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок за испорачаната електрична енергија по договорната цена како и надоместок за користење на пазарот на електрична енергија. Доколку снабдувачот има склучено договор со операторот на дистрибутивниот систем, согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика, снабдувачот на електрична енергија на своите потрошувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за користење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за потрошената активна и/или реактивна електрична енергија и за ангажираната електрична моќност, извршени од соодветниот оператор на системот;

- работи во согласност со правилата за снабдување и правилата за пазарот на електричната енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите како и да ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- доставува до операторот на пазарот на електрична енергија податоци за трансакциите и плановите за потрошувачката на електрична енергија за своите потрошувачи неопходни за пресметка на неурамнотежувањата, во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција;

- ги плати набавените количини на електрична енергија, како и закупените капацитети и соодветните регулирани услуги од операторите на електропреносниот систем и/или на дистрибутивните системи и операторот на пазарот на електрична енергија;

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање и во определен рок, информации и извештаи за своите трансакции и деловните активности што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Македонија работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија;

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите;

12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, според напонското ниво на приклучок и категоријата на потрошувачите, согласно Табела 1 и Табела 2 кои се составен дел на оваа лиценца;

- испорачаните количини на електрична енергија да се доставуваат квартално, но одвоени по месеци;

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија;

- како и други промени во работењето во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Табела 1
ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Корисник	Испорачани количини			
	Планирано согласно склучени договори (kWh)		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)	
	месечно	годишно	месечно	годишно
Снабдувачи				
Самостојни потрошувачи				
Електро - преносен систем оператор				
Електро- дистрибутивен систем оператор				
Извоз и други трговци				
Транзит на ЕЕ				

Табела 2 ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈ НА ПОТРОШУВАЧИ

Потрошувачи	Испорачани количини од почетокот на годината (квартално и сумарно)				Број на потрошувачи кои се снабдуваат со ЕЕ (месечно и сумарно)	
	Планирано согласно склучени договори		Реализирано склучени договори		Број на потрошувачи	
	месечно	годишно	месечно	годишно	месечно	годишно
Потрошувачи приклучени на 110 kV						
Потрошувачи директно приклучени на среднонапонска страна 110/(35,20,10,6) kV						
Потрошувачи приклучени на среден напон						
Потрошувачи директно приклучени на нисконапонска страна при трансформација (35,20,10,6)kV/0,4kV – јавно осветление						
Потрошувачи директно приклучени на нисконапонска страна при трансформација (35,20,10,6)kV/0,4kV – останати						
Потрошувачи на 0,4 kV - домаќинства						
Потрошувачи на 0,4 kV - останати						

2973.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на индустриска електроника СИЕТО Звонко и др. ДОО Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство на индустриска електроника СИЕТО Звонко и др. ДОО Скопје, со седиште на ул. Коце Металец бр.2-Б локал 5, Гази Баба, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „СОНЧЕВ ПАРК КАДИНО 2“ со инсталирана моќност од 33,5 kW и со локација на КП бр.58/3, КО Кадино, Општина Илинден.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство на индустриска електроника СИЕТО Звонко и др. ДОО Скопје, со седиште на ул. Коце Металец бр.2-Б локал 5, Гази Баба, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-70;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОНЧЕВ ПАРК КАДИНО 2“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.58/3, КО Кадино, Општина Илинден;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 33,5 kW (134 панели со моќност на панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 53.000 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОНЧЕВ ПАРК КАДИНО 2“, УП1 бр. 08-147/12 од 16.4.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „СОНЧЕВ ПАРК КАДИНО 2“ се одобрува користење на повластена тарифа од 30 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-101/14
8 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2974.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштво за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Пролетерска бр.4 Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата МХЕ „БИСТРИЦА 98“ со инсталирана моќност од 3200 kW и со локација на КП.бр. 12/5, 14/3, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 16/9, 16/10, 16/11, 16/12, 16/13, 17/7, 3883/8, 3883/9, 3883/10, 3883/11, 3883/12, 3883/13, 3883/14, 3883/15, 3915/2 и 3915/8, 3925/3 КО Теарце – вон градски реон, Општина Теарце.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Пролетерска бр.4 Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-60;

- назив на електроцентралата: МХЕ „БИСТРИЦА - 98“;

- податоци за локација на електроцентралата: локација на КП.бр. 12/5, 14/3, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 16/9, 16/10, 16/11, 16/12, 16/13, 17/7, 3883/8, 3883/9, 3883/10, 3883/11, 3883/12, 3883/13, 3883/14, 3883/15, 3915/2 и 3915/8, 3925/3 КО Теарце – вон градски реон, Општина Теарце;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 3.200 kW (една генераторска единица со моќност од 3200 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 9.109.780 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ БИСТРИЦА - 98, УП1 бр.08-247/12 од 25.03.2013 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластените тарифи: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-105/14
8 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2975.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за инженеринг, маркетинг и консалтинг ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за инженеринг, маркетинг и консалтинг ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје, со седиште на ул. Леринска бр.48-а, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ГЕНЧЕВ“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП.бр.1226/14, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за инженеринг, маркетинг и консалтинг ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје, со седиште на ул. Леринска бр.48-а, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-124;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ГЕНЧЕВ“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.1226/14, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и еден панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ГЕНЧЕВ“, УП1 бр. 08-161/12 од 14.6.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ГЕНЧЕВ“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €€/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-110/14
8 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2976.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, со седиште на ул. 4, бр.24, Кучевиште, Чучер-Сандево, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ДА-МА 2“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/46, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, со седиште на ул. 4, бр.24, Кучевиште, Чучер-Сандево;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-155;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ДА-МА 2“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/46, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и еден панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ДА-МА 2“, УП1 бр. 08-87/13 од 29.7.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ДА-МА 2“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-112/14

8 јули 2014 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

2977.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, со седиште на ул. 4, бр.24, Кучевиште, Чучер-Сандево, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ДА-МА 3“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/45, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, со седиште на ул. 4, бр.24, Кучевиште, Чучер-Сандево;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-156;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ДА-МА 3“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/45, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и еден панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ДА-МА 3“, УП1 бр. 08-88/13 од 29.7.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ДА-МА 3“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-114/14

8 јули 2014 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

2978.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, со седиште на ул. 4, бр.24, Кучевиште, Чучер-Сандево,

му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ДА-МА“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/36, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, со седиште на ул. 4, бр.24, Кучевиште, Чучер-Сандево;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-102;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ДА-МА“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/36, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и еден панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ДА-МА“, УП1 бр. 08-123/12 од 9.5.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ДА-МА“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-116/14
8 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2979.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште, Чучер-Сандево, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште, Чучер-Сандево, со седиште на ул. 4, бр.28, Кучевиште, Чучер-Сандево, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „КИРА“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/37, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште, Чучер-Сандево, со седиште на ул. 4, бр.28, Кучевиште, Чучер-Сандево;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-98;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КИРА“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/37, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и еден панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КИРА“, УП1 бр. 08-119/13 од 9.5.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „КИРА“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-118/14
8 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2980.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ

ЕЛ Кучевиште,Чучер-Сандево, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија,производство и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште,Чучер-Сандево, со седиште на ул. 4, бр.28, Кучевиште, Чучер-Сандево, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала “КИРА 2” со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр. 1226/47, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за трговија,производство и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште,Чучер-Сандево, со седиште на ул. 4, бр.28, Кучевиште, Чучер-Сандево;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-154;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала “КИРА 2”;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/47, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и еден панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КИРА 2“, УП1 бр. 08-86/13 од 29.07.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „КИРА 2“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-120/14
8 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2981.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17,

став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ ДООЕЛ Демир Капија, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ ДООЕЛ Демир Капија, со седиште на ул. Питу Гули, бр.9, Демир Капија, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/15, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ ДООЕЛ Демир Капија, со седиште на ул. Питу Гули, бр.9, Демир Капија;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-100;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/15, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и еден панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ“, УП1 бр. 08-121/12 од 09.05.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-122/14
8 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2982.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги АРЕСЕ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги АРЕСЕ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Неврокопска бр.2А-10, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „АРЕСЕ 1“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр. 1226/11, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги АРЕСЕ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Неврокопска бр.2А-10, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-96;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „АРЕСЕ 1“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/11, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и еден панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „АРЕСЕ 1“, УП1 бр. 08-117/12 од 9.5.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „АРЕСЕ 1“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-124/14
8 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2983.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ФИЛТЕКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги ФИЛТЕКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Јуриј Гагарин, бр.51-15, Карпош, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ФИЛТЕКО СОЛАР“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/12, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги ФИЛТЕКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Јуриј Гагарин, бр.51-15, Карпош, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-99;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ФИЛТЕКО СОЛАР“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/12, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и еден панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ФИЛТЕКО СОЛАР“, УП1 бр. 08-120/12 од 9.5.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ФИЛТЕКО СОЛАР“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-126/14
8 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2984.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ДН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги ДН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на булевар Маркс и Енгелс бр.1/6-14, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ДН СОЛАР“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/10, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

1. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги ДН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на булевар Маркс и Енгелс бр.1/6-14, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-97;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ДН СОЛАР“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/10, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и еден панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ДН СОЛАР“, УП1 бр. 08-118/12 од 9.5.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ДН СОЛАР“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

2. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-128/14
8 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2985.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став (1) точка 8) и член 28 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), на седницата одржана на 8 јули 2014 година, донесе

ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Член 1

(1) Во Правилата за снабдување со електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 144/12 и 91/13) пасловот пред членот 6 се менува и гласи:

„Договор за снабдување со електрична енергија“.

Член 2

(1) Во членот 6, став (1) се менува и гласи:

„Снабдувачот и потрошувачот се должни да склучат договор за снабдување со електрична енергија (во понатамошниот текст: Договор за снабдување) во согласност со овие Правила“.

(2) Во член 6, во став (2) и став (3) зборовите: „продажба на електрична енергија“ се бришат и се заменуваат со зборот „снабдување“.

Член 3

(1) Во членот 17, став (1) се менува и гласи:

„По правило, Снабдувачот е должен сметката или фактурата за електрична енергија да ја достави до потрошувачот во максимален рок од 10 (десет) дена од денот на завршувањето на пресметковниот период, освен ако не е поинаку уредено со Договорот за снабдување.“

(2) Во членот 17, став (2) се менува и гласи:

„По правило, Потрошувачот од став (1) на овој член е должен да ја плати сметката или фактурата за електрична енергија во рок не подолг од 20 (дваесет) дена од денот на завршувањето на пресметковниот период, освен ако не е поинаку уредено со Договорот за снабдување.“

Член 4

(1) Во членот 22 став (4) се менува и гласи:

„Индириктниот потрошувач може да се снабдува со електрична енергија од снабдувач, при што операторот на дистрибутивниот систем на кој е приклучен директниот потрошувач е должен да постави соодветна мерна

опрема согласно соодветните мрежни правила за дистрибуција електрична енергија, како и Правилата за пазар на електрична енергија, на трошок на индиректниот потрошувач. Индиректниот потрошувач е должен да ги покрие и сите трошоци настанати на операторот на дистрибутивниот систем за раздвојување на мерење, како и вградување на соодветната мерна опрема.”

(2) Во членот 22 став (5) се брише.

Член 5

Насловот на глава IV се преместува пред членот 30.

Член 6

Членот 30 се менува и гласи:

„(1) Потрошувачот има право на обештетување за штетата настаната што ја претрпел поради намалена испорака или прекин во испораката на електрична енергија.

(2) Потрошувачот нема право да бара обештетување ако штетата настанала поради намалена испорака или прекин предизвикан од повратно влијаније на неговите уреди врз соодветниот систем.

(3) Пријавата за настаната штета потрошувачот преку својот снабдувач, веднаш по осознавањето за настанатата штета, ја доставува до операторот на соодветниот систем.

(4) Овластено лице од снабдувачот заедно со овластено лице од операторот се должни во рок не покос од 24 часа од доставувањето на пријавата, во присуство на потрошувачот, да извршат увид на внатрешната инсталација и на уредите за користење на електрична енергија на потрошувачот каде што е настаната штетата.

(5) Доколку по извршениот увид овластените лица на снабдувачот и на операторот констатирале дека настанала штета и ја утврдиле причината за настанатата штета, ќе изготват и ќе потпишат записник и ќе го повикаат потрошувачот, доколку се согласува со наводите, да го потпише записникот.

(6) Врз основа на записникот, снабдувачот и операторот заеднички ќе ја утврдат висината на штетата и ќе го определат начинот на обештетувањето.

(7) Ако снабдувачот и операторот не се согласат околу постоењето на штетата, причината за штетата и/или висината на обештетувањето, снабдувачот, по претходно одобрување од потрошувачот, ќе побара тоа да го утврди комисија составена од претставник на снабдувачот, претставник на операторот и еден независен член кој што заеднички ќе го определат, а потрошувачот ќе има право да присуствува во работата на комисијата. Комисијата е должна во рок од пет дена да изготви извештај за штетата.

(8) Ако со записникот од став (5), или со извештајот на комисијата од став (7), на овој член е утврдено постоење на штета, операторот на соодветниот систем ќе го изврши обештетувањето на потрошувачот.

(9) Ако потрошувачот не се согласи со наодот од записникот од став (5), или со извештајот на комисијата од став (7) на овој член, правото на обештетување ќе го оствари пред надлежниот суд.

(10) Ако снабдувачот и операторот на соодветниот систем не постапат согласно рокот утврден во став (4) на овој член потрошувачот има право да побара Регулаторната комисија за енергетика да им наложи на снабдувачот и операторот на соодветниот систем да ја отпочнат постапката.“

Член 7

(1) Членот 31 се менува и гласи:

„(1) Операторот на соодветниот систем за електрична енергија и снабдувачот се должни да обезбедат ниво на квалитет на електрична енергија и услугите за снабдување со електрична енергија согласно Мрежните правила за пренос/дистрибуција на електричната енергија (во однос на техничкиот квалитет на електричната енергија) односно овој Правилник (во однос на квалитетот на услугите во снабдувањето со електрична енергија).

(2) Доколку квалитетот на испорачаната електрична енергија на потрошувачот и комерцијални услуги на снабдувачот се со понизок квалитет од стандардниот (гранични величини) утврден во законските акти наведени во став 1 на овој член, потрошувачот има право на надокнада на штетата која настанала на неговата електрична инсталација и/или неговите електрични постројки или во производниот процес

(3) Надоместокот на штета се утврдува врз основа на извршени мерења за квалитет на испорачана електрична енергија од Државниот инспекторат за техничка инспекција или акредитирано инспекциско тело, согласно Законот за енергетика, а постапката се води согласно член 30 од овие Правила.

(4) Во мрежните правила за пренос и дистрибуција освен критериумите за квалитетот на електричната енергија и стандардите на електричните величини, се утврдени и граничните вредности на електричните величини, траење на ограниченото снабдување со електрична енергија и траење на прекините во снабдувањето над кои потрошувачот може да бара надоместок на штетата во случаите опишани во ставовите 2 и 3 на овој член.“

Член 8

(1) Во членот 35 ставовите (3) и (5) се бришат, а став (4) станува став (3).

Член 9

(1) Во членот 37 став (1) бројот 15 се заменува со 10.

Член 10

(1) Во членот 38, став (1) во точките 1) и 2) пред зборот “обврски” се додава зборот “достасани”, точката 3) се брише.

Член 11

(1) Во членот 41 став (1) бројот 60 се заменува со 30.

Член 12

Членот 42 се менува и гласи:

„(1) Малите потрошувачи и домаќинствата можат по сопствен избор своите потреби од електрична енергија да ги обезбедат од снабдувачи со електрична енергија и најдоцна до 15 ноември во тековната година се должни да потпишат договор за снабдување со електрична енергија со ново избраниот снабдувач со електрична енергија кој започнува да важи од 1 јануари наредната година, како и да го известат снабдувачот во краен случај со електрична енергија за истото.

(2) Малите потрошувачи и домаќинствата кои што во тековната година се снабдувани од снабдувач со електрична енергија, можат по сопствен избор своите

потреби од електрична енергија за наредната година да ги обезбедат од снабдувачот во краен случај со електрична енергија и најдоцна до 15 ноември во тековната година се должни да потпишат договор со снабдувачот во краен случај со електрична енергија кој започнува да важи од 1 јануари наредната година, како и да го известат снабдувачот со електрична енергија за истото.

(3) Малите потрошувачи и домаќинствата немаат право во текот на иста календарска година да бидат снабдувани и од снабдувач во краен случај со електрична енергија и од снабдувач со електрична енергија.”

Член 13

(1) Во членот 74, став (3) се брише.

Член 14

(1) Во членот 78 став (1) точка 1) се брише; точките 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) стануваат точки 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7); на крајот на реченицата на точка 8) која станува точка 7) по запирката се додава сврзникот “и”; точка 9) се брише, а точката 10) станува точка 8).

Член 15

(1) Овие Правила за изменување и дополнување на Правилата за снабдување со електрична енергија влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1646/1

8 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2986.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на индустриска електроника СИЕТО Звонко и др. ДОО Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на индустриска електроника СИЕТО Звонко и др. ДОО Скопје, со седиште на ул. Коце Металец бр.2-Б локал 5, Гази Баба, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОНЧЕВ ПАРК КАДИНО 2“ со инсталирана моќност од 33,5 kW и со локација на КП бр.58/3, КО Кадино, Општина Илинден.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на индустриска електроника СИЕТО Звонко и др. ДОО Скопје, со седиште на ул. Коце Металец бр.2-Б локал 5, Гази Баба, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-70;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОНЧЕВ ПАРК КАДИНО 2“;

- податоци за локација на електроцентралата: КП бр.58/3, КО Кадино, Општина Илинден;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 33,5 kW (134 панели со моќност на панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 53.000 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 8.7.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-102/14

8 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2987.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Пролетерска бр.4 Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „БИСТРИЦА 98“ со инсталирана моќност од 3200 kW и со локација на КП.бр. 12/5, 14/3, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 16/9, 16/10, 16/11, 16/12, 16/13, 17/7, 3883/8, 3883/9, 3883/10, 3883/11, 3883/12, 3883/13, 3883/14, 3883/15, 3915/2 и 3915/8, 3925/3 КО Теарце - вон градски реон, Општина Теарце.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Пролетерска бр.4 Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-60;
- назив на електроцентралата: МХЕ „БИСТРИЦА - 98“;
- податоци за локација на електроцентралата: локација на КП.бр. 12/5, 14/3, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 16/9, 16/10, 16/11, 16/12, 16/13, 17/7, 3883/8, 3883/9, 3883/10, 3883/11, 3883/12, 3883/13, 3883/14, 3883/15, 3915/2 и 3915/8, 3925/3 КО Теарце - вон градски реон, Општина Теарце;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 3200 kW (една генераторска единица со моќност од 3200 kW);
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 9.109.780 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение: 8.7.2034 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-104/14
8 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2988.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за инженеринг, маркетинг и консалтинг ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за инженеринг, маркетинг и консалтинг ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје, со седиште на ул. Леринска бр.48-а, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ГЕНЧЕВ“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП.бр.1226/14, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за инженеринг, маркетинг и консалтинг ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје, со седиште на ул. Леринска бр.48-а, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-124;
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ГЕНЧЕВ“;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.1226/14, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и еден панел од 250 W);
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение: 8.7.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-109/14
8 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2989.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, со седиште на ул 4, бр.24, Кучевиште, Чучер-Сандево, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ДА-МА 2“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП.бр.1226/46, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, со седиште на ул 4, бр.24, Кучевиште, Чучер-Сандево;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-155;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ДА-МА 2“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/46, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и еден панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 8.7.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-111/14

8 јули 2014 година

Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2990.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, со седиште на ул 4, бр.24, Кучевиште, Чучер-Сандево, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ДА-МА 3“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/45, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, со седиште на ул 4, бр.24, Кучевиште, Чучер-Сандево;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-156;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ДА-МА 3“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/45, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и еден панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 8.7.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-113/14

8 јули 2014 година

Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2991.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, со седиште на ул 4, бр.24, Кучевиште, Чучер-Сандево, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ДА-МА“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/36, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги СЦГ2 -ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, со седиште на ул 4, бр.24, Кучевиште, Чучер-Сандево;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-102;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ДА-МА“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/36, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и еден панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 8.7.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-115/14
8 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2992.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште, Чучер-Сандево, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште, Чучер-Сандево, со седиште на ул 4, бр.28, Кучевиште, Чучер-Сандево, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КИРА“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр. 1226/37, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште, Чучер-Сандево, со седиште на ул 4, бр.28, Кучевиште, Чучер-Сандево;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-98;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КИРА“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 1226/37, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и еден панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 8.7.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-117/14
8 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2993.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште, Чучер-Сандево, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште, Чучер-Сандево, со седиште на ул 4, бр.28, Кучевиште, Чучер-Сандево, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КИРА 2“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр. 1226/47, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште, Чучер-Сандево, со седиште на ул 4, бр.28, Кучевиште, Чучер-Сандево;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-154;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КИРА 2“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 1226/47, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и еден панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 8.7.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-119/14
8 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2994.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ ДООЕЛ Демир Капија, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ ДООЕЛ Демир Капија, со седиште на ул. Питу Гули, бр.9, Демир Капија, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/15, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ ДООЕЛ Демир Капија, со седиште на ул. Питу Гули, бр.9, Демир Капија;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-100;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/15, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и еден панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 8.7.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-121/14
8 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2995.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги АРЕСЕ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги АРЕСЕ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Неврокопска бр.2А-10, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „АРЕСЕ 1“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/11, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги АРЕСЕ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Неврокопска бр.2А-10, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-96;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „АРЕСЕ 1“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/11, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и еден панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 8.7.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-123/14
8 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2996.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ФИЛТЕКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги ФИЛТЕКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Јуриј Гагарин, бр.51-15, Карпош, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ФИЛТЕКО СОЛАР“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/12, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги ФИЛТЕКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Јуриј Гагарин, бр.51-15, Карпош, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-99;
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ФИЛТЕКО СОЛАР“;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/12, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и еден панел од 250 W);
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение: 8.7.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-125/14
8 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2997.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ДН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.7.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги ДН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на булевар Маркс и Енгелс бр.1/6-14, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ДН СОЛАР“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/10, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги ДН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на булевар Маркс и Енгелс бр.1/6-14, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-97;
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ДН СОЛАР“;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/10, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и еден панел од 250 W);
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение: 8.7.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-127/14
8 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

**ФОНД ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА****2998.**

Врз основа на член 157 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13 и 44/14), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седница одржана на 3 јули 2014 година, ја донесе следната

О Д Л У К А**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ****Член 1**

Со оваа Одлука се врши усогласување на Одлуката за определување на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана на деца и младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој и инвалидите на трудот бр.08-3774 од 25 октомври 1994 година објавена во „Сл. весник на РМ“ бр. 58 од 01 ноември 1994 година, со Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13 и 44/14).

Член 2

Останатите членови од Одлуката остануваат непроменети.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3762/1
3 јули 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ацо Стојанов, с.р.

2999.

Врз основа на член 157 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13 и 44/14) и Статутот на Фондот („Сл. весник на РМ“ бр. 174/13), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седница одржана на 03 јули 2014 година, ја донесе следната

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО НА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ****Член 1**

Престанува да важи Одлуката за висината на патните трошоци во врска со остварувањето и користењето на правата од пензиското и инвалидското осигурување бр.08-3773 од 25 октомври 1994 година, објавена во „Сл. весник на РМ“ бр.58 од 01 ноември 1994 година.

Член 2

Започнатите постапки согласно Одлуката за висината на патните трошоци во врска со остварувањето и користењето на правата од пензиското и инвалидското осигурување, објавена во („Сл. весник на РМ“ бр.58 од 01 ноември 1994 година), со денот на влегувањето во сила на Одлуката за престанок на важење на Одлуката за висината на патните трошоци во врска со остварувањето и користењето на правата од пензиското и инвалидското осигурување, завршуваат согласно со оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето и ќе биде објавена во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3763/1
3 јули 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ацо Стојанов, с.р.

3000.

Врз основа на член 157 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр.98/12, 166/12, 15/13, 170/13 и 44/14) и Статутот на Фондот („Сл. весник на РМ“ бр.174/13) Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седница одржана на 3 јули 2014 година, ја донесе следната

О Д Л У К А**ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ ВО ПОСТАПКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ****Член 1**

Во Одлуката за висината на трошоците за вештачење на работната способност во постапката на остварување на правата од пензиско и инвалидско осигурување објавена во „Сл. весник на РМ“ бр.58 од 01 ноември 1994 година, во членот 2 зборовите „200 германски марки“ се заменуваат со зборовите „200 ЕВРА“.

Член 2

Во членот 3 од цитираната одлука, зборовите „30 германски марки“ се заменуваат со зборовите „30 ЕВРА“.

Член 3

Со државите договорнички со кои Република Македонија има склучено договори за социјално осигурување во кои висината на трошоците за вештачење е висока од 200 ЕВРА, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување ќе применува реципрочитет во наплатата на истите.

Член 4

Останатите членови од Одлуката остануваат непроменети.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3764/1
3 јули 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ацо Стојанов, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**3001.**

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13 и 42/14), а во врска со член 37 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување – пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/13), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

**ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ
НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Индексот на трошоците на животот во Република Македонија во првото полугодие од 2014 година (период: јануари – јуни 2014 година), во однос на второто полугодие од 2013 година (период: јули-декември 2013 година), е понизок за -1,1%.

Директор,
д-р **Благица Новковска**, с.р.

3002.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 85/2010, 47/2011, 135/2011, 79/2013 и 13/2014), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

**ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ
НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2014 ГОДИНА**

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-јуни 2014 година во однос на просечните цени на мало во 2013 година, изнесува – 0,6%.

Директор,
д-р **Благица Новковска**, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014103